

**ВИНЕР ЛАЈФ –
Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

Финансиски извештаи


За годината завршена на
31 декември 2025 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

| | |
|--|-------|
| Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) | 1 |
| Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 9 |
| Извештај за паричниот тек | 11 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 13-58 |



Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за ревизија на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Винер Лајф – Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”), коишто го вклучуваат:

- биланс на состојба заклучно со 31 декември 2025 година;
и, за годината од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година:
- биланс на успех;
- извештајот за промени во капиталот;
- извештајот за паричните текови;
- и
- белешки, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации („финансиски извештаи”).

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи* од нашиот извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители како што е применлив за ревизии на финансиски



одбор за стандарди за етика на сметководители како што е применлив за ревизи на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија (Кодекс на етика), заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија и ги исполниме нашите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовката на финансиските извештаи кои даваат вистинска и објективна слика во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСП секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета

дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, за тоа дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во делот Други информации, раководството е одговорно за изготвување на годишниот извештај за работата на Друштвото за 2025 година во согласност со барањата на Законот за трговски друштва. Во дополнение на нашите одговорности и известување во согласност со МСР, ние имаме обврска, во согласност со барањата на член 34, став 1(д) од Законот за ревизија, да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работата со историските финансиски информации обелоденети во годишната сметка и



ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај за работата на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите обелоденети во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 30 април 2026 година

Овластен ревизор
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ





Финансиски
извештаи

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| Биланс на успех | | 2025 | 2024 |
|--|----------|--------------------|------------------|
| А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | | 815.855 | 740.276 |
| I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) | | 7 632.047 | 577.190 |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување | 7 | 642.548 | 583.955 |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување | | - | - |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија | | - | - |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување | | - | - |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија | 7 | (10.496) | (6.363) |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија | 7 | (5) | 21 |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување | | - | - |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување | 7 | - | (423) |
| II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | 8 162.515 | 136.531 |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | | - | - |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 2.1 Приходи од наемнини | | - | - |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти | | - | - |
| 3. Приходи од камати | 8 | 41.919 | 37.479 |
| 4. Позитивни курсни разлики | 8 | - | 2 |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 8 | 119.129 | 98.664 |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка | | 1.463 | 386 |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | 43 |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | | 1.463 | 343 |
| 6.3 Останати финансиски вложувања | | - | - |
| 7. Останати приходи од вложувања | 8 | 4 | - |
| III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | | 6.854 | 1.910 |
| IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | 184 | 163 |
| V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ | | 14.255 | 24.482 |
| Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО | | (735.798) | (686.225) |
| I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) | | 9 (152.478) | (159.703) |
| 1. Бруто исплатени штети | 9 | (156.682) | (155.681) |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања | | - | - |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување | | - | - |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија | 9 | 2.531 | 1.425 |
| 5. Промени во бруто резервите за штети | 9 | 4.749 | (6.928) |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување | | - | - |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување | 9 | (3.076) | 1.481 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 10 | (27.487) | (10.783) |
| 1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување | 10 | (27.487) | (10.783) |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва | 10 | (27.487) | (9.546) |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување | 10 | - | (1.237) |
| 2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување | | - | - |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва | | - | - |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување | | - | - |
| 3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување) | | - | - |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви | | - | - |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување | | - | - |
| III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | 10 | (320.551) | (275.612) |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 10 | (320.551) | (275.612) |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | | - | - |
| IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ | | (261) | (38) |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот) | | - | - |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | | (261) | (38) |
| V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО | 11 | (230.577) | (228.207) |
| 1. Трошоци за стекнување | 11 | (152.075) | (156.653) |
| 1.1 Провизија | 11 | (124.137) | (134.601) |
| 1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 11 | (13.236) | (11.123) |
| 1.3 Останати трошоци за стекнување | 11 | (961) | (236) |
| 1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | | (13.741) | (10.693) |
| 2. Административни трошоци | 11 | (78.502) | (71.554) |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста | 11 | (5.253) | (3.126) |
| 2.2 Трошоци за вработените | 11 | (43.856) | (38.344) |
| 2.2.1 Плати и надоместоци | | (21.840) | (18.451) |
| 2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | | (4.172) | (3.319) |
| 2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување | | (14.879) | (14.409) |
| 2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени | | - | - |
| 2.2.5 Останати трошоци за вработени | | (2.965) | (2.165) |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки | 11 | (2.712) | (3.765) |
| 2.4 Останати административни трошоци | 11 | (26.681) | (26.319) |
| 2.4.1 Трошоци за услуги | 11 | (18.479) | (17.014) |
| 2.4.2 Материјални трошоци | 11 | (3.145) | (3.413) |
| 2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето | 11 | (5.057) | (5.892) |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|
| VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 12 | (773) | (273) |
| 1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста | | - | - |
| 2. Трошоци за камати | 12 | (283) | - |
| 3. Негативни курсни разлики | 12 | (52) | - |
| 4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | | (1) | - |
| 5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба | | (315) | (169) |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | (19) |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | | (315) | (150) |
| 5.3 Останати финансиски вложувања | | - | - |
| 6. Останати трошоци од вложувања | 12 | (122) | (104) |
| VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | (3.945) | (3.197) |
| 1. Трошоци за превентива | | - | - |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | | (3.945) | (3.197) |
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | | (4.368) | (3.742) |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА | | 4.642 | (4.670) |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ | | 80.057 | 54.051 |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ | | - | - |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА | 13 | (9.287) | (6.114) |
| 1. Данок на добивка | | (9.287) | (6.114) |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК | | - | - |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ | | 70.770 | 47.937 |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ | | - | - |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| Биланс на состојба | Белешка | 2025 | 2024 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| АКТИВА | | | |
| А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | 14 | 3.187 | 4.890 |
| 1. Гудвил | | - | - |
| 2. Останати нематеријални средства | 14 | 3.187 | 4.890 |
| Б. ВЛОЖУВАЊА | 16, 17 | 1.208.985 | 1.127.816 |
| I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста | | | |
| 1.1 Земјиште | | - | - |
| 1.2 Градежни објекти | | - | - |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста | | | |
| 2.1 Земјиште | | - | - |
| 2.2 Градежни објекти | | - | - |
| 2.3 Останати материјални средства | | - | - |
| II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ | | | |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници | | - | - |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници | | - | - |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва | | - | - |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друш. | | - | - |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници | | - | - |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва | | - | - |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА | 16, 17 | 1.208.985 | 1.127.816 |
| 1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување | 16 | | |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | - | - |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања расположливи за продажба | 16 | 977.688 | 865.320 |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | - | - |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | 977.688 | 865.320 |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | - | - |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | - | - |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 3. Финансиски вложувања за тргување | 16 | 871 | 9.672 |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година | | - | - |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | | - | - |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти | | - | - |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови | | 871 | 9.672 |
| 4. Депозити, заеми и останати пласмани | 17 | 230.426 | 252.824 |
| 4.1 Дадени депозити | 17 | 228.000 | 250.537 |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека | | - | - |
| 4.3 Останати заеми | 17 | 2.426 | 2.287 |
| 4.4 Останати пласмани | | - | - |
| 5. Деривативни финансиски инструменти | | - | - |
| IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | - | - |
| V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ | 20 | 98 | 3.174 |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија | 20 | - | - |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва | 20 | - | - |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 20 | 98 | 3.174 |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти | | - | - |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва | | - | - |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви | | - | - |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот | | - | - |
| Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 16 | 1.341.388 | 1.020.837 |
| Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА | | - | - |
| 1. Одложени даночни средства | | - | - |
| 2. Тековни даночни средства | | - | - |
| Ѓ. ПОБАРУВАЊА | 18 | 21.181 | 19.203 |
| I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ | 18 | 12.187 | 12.310 |
| 1. Побарувања од осигуреници | 18 | 12.187 | 12.310 |
| 2. Побарувања од посредници | | - | - |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | | - | - |
| II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 18 | 719 | 1.425 |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување | | - | - |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување | | 719 | 1.425 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување | | - | - |
| III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА | 18 | 8.275 | 5.468 |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 18 | 6.854 | 1.910 |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања | 18 | 1.343 | 1.069 |
| 3. Останати побарувања | 18 | 78 | 2.489 |
| IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ | | | |
| E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА | | 94.398 | 60.366 |
| I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) | 15 | 7.749 | 2.247 |
| 1. Опрема | 15 | 2.849 | 2.247 |
| 2. Останати материјални средства | 15 | 4.900 | - |
| II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 19 | 86.649 | 58.119 |
| 1. Парични средства во банка | 19 | 86.640 | 58.117 |
| 2. Парични средства во благајна | 19 | 9 | 2 |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва | | - | - |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти | | - | - |
| III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР | | - | - |
| Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА | | 28.542 | 36.953 |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини | | 23.562 | 18.232 |
| 2. Одложени трошоци на стекнување | | 4.980 | 18.721 |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци | | - | - |
| З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ | | - | - |
| S. ВКУПНА АКТИВА | | 2.697.779 | 2.273.239 |
| И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА | | - | - |
| ПАСИВА | | | |
| A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ | 22 | 438.607 | 366.658 |
| I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ | 22 | 356.934 | 356.934 |
| 1. Запишан капитал од обични акции | 22 | 356.934 | 356.934 |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции | | - | - |
| 3. Запишан а неуплатен капитал | | - | - |
| II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ | | - | - |
| III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | | 1.179 | - |
| 1. Материјални средства | | - | - |
| 2. Финансиски вложувања | | 1.179 | - |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 3. Останати ревалоризациони резерви | | - | - |
| IV. РЕЗЕРВИ | | 9.724 | - |
| 1. Законски резерви | | 9.724 | - |
| 2. Статутарни резерви | | - | - |
| 3. Резерви за сопствени акции | | - | - |
| 4. Откупени сопствени акции | | - | - |
| 5. Останати резерви | | - | - |
| V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА | | | |
| VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА | | - | (38.213) |
| VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | | 70.770 | 47.937 |
| VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | | - | - |
| Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ | | - | - |
| В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ | 20 | 823.747 | 801.004 |
| I. Бруто резерви за преносни премии | 20 | 6.255 | 6.250 |
| II. Бруто математичка резерва | 20 | 794.183 | 766.696 |
| III. Бруто резерви за штети | 20 | 23.309 | 28.058 |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти | | - | - |
| V. Бруто еквилизациона резерва | | - | - |
| VI. Бруто останати технички резерви | | - | - |
| Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | 20 | 1.341.388 | 1.020.837 |
| Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ | | 2.277 | 1.638 |
| 1. Резерви за вработени | | 2.277 | 1.638 |
| 2. Останати резерви | | - | - |
| Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | | 4.806 | 2.914 |
| 1. Одложени даночни обврски | | 131 | - |
| 2. Тековни даночни обврски | | 4.675 | 2.914 |
| Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | | - | - |
| Ж. ОБВРСКИ | | 82.935 | 70.951 |
| I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ | | 7 | 2 |
| 1. Обврски спрема осигуреници | | 7 | 2 |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници | | - | - |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување | | - | - |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
2. Обврски по основ на финансиски вложувања
3. Останати обврски

3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ
СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И
ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
И. ВКУПНА ПАСИВА

J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| | 5.427 | 6.321 |
| | 5.427 | 6.321 |
| | - | - |
| | - | - |
| 21 | 77.124 | 64.628 |
| 21 | 59.111 | 54.496 |
| 21 | - | - |
| 21 | 18.013 | 10.132 |
| | 4.396 | 9.237 |
| | - | - |
| | 2.697.779 | 2.273.239 |
| | - | - |

Финансиските извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Друштвото на 27 февруари 2026 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедик

Милан Антовски

Елена Јакимовска -
Петровска


Кристина Гоговска -
Пејчиновска

Претседател на Управен
одбор

Член на
Управен одбор

Член на
Управен одбор

Овластен сметководител
Овластување бр. 0102928




ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

| Позиција | Белешка | Акционерск и капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | Откупени сопствени акции | Ревалориза циона резерва | Пренесена загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | | | | | |
| Состојба на 01 јануари 2024 година | | 356.934 | - | - | - | - | - | - | (72.795) | 34.582 | 318.721 |
| Промена во сметководствените политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 01 јануари 2024 година – преправено | | 356.934 | - | - | - | - | - | - | (72.795) | 34.582 | 318.721 |
| Трансфер на добивка | | - | - | - | - | - | - | 34.582 | (34.582) | - | - |
| Добивка или загуба за 2024 година | | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.937 | 47.937 |
| Добивка или загуба за 2024 година | | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.937 | 47.937 |
| Несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 31 декември 2024 година | | 356.934 | - | - | - | - | - | - | (38.213) | 47.937 | 366.658 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

| Позиција | Белешка | Акционерск и капитал | Премии на емитирани акции | Резерви | | | Откупени сопствени акции | Ревалориза циона резерва | Пренесена загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |
|---|---------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции | | | | | |
| Состојба на 01 јануари 2025 година | | 356.934 | - | - | - | - | - | - | (38.213) | 47.937 | 366.658 |
| Промена во сметководствените политики | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исправка на грешки во претходниот период | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 01 јануари 2025 година – преправено | | 356.934 | - | - | - | - | - | - | (38.213) | 47.937 | 366.658 |
| Трансфер на добивка | | - | - | 9.724 | - | - | 9.724 | - | 38.213 | (47.937) | - |
| Добивка или загуба за 2025 година | | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.770 | 70.770 |
| Добивка или загуба за 2025 година | | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.770 | 70.770 |
| Несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | 1.179 | - | - | 1.179 |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | 1.179 | - | - | 1.179 |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати несопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сопственички промени во капиталот | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останати уплати од страна на сопствениците | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исплата на дивиденда | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Останата распределба на сопствениците | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Состојба на 31 декември 2025 година | | 356.934 | - | 9.724 | - | - | 9.724 | 1.179 | - | 70.770 | 438.607 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси
2. Премија за реосигурување и ретроцесија
3. Приливи од учество во надомест на штети
4. Примени камати од работи на осигурување
5. Останати приливи од деловни активности

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија
4. Надоместоци и други лични расходи
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување
6. Платени камати
7. Данок на добивка и останати јавни давачки
8. Останати одливи од редовни активности

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ

B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Приливи по основ на нематеријални средства
2. Приливи по основ на материјални средства
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Приливи од камати

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

1. Одливи по основ на нематеријални средства
2. Одливи по основ на материјални средства
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка
8. Одливи од камати

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА

| Белешка | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | 687.648 | 611.580 |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси | 645.182 | 591.670 |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија | - | - |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети | - | - |
| 4. Примени камати од работи на осигурување | - | - |
| 5. Останати приливи од деловни активности | 42.466 | 19.910 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | (412.949) | (414.221) |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | (160.522) | (155.681) |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија | - | - |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија | (11.390) | (7.744) |
| 4. Надоместоци и други лични расходи | (55.063) | (56.287) |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување | (130.509) | (146.143) |
| 6. Платени камати | - | - |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки | (10.510) | (8.559) |
| 8. Останати одливи од редовни активности | (44.955) | (39.807) |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | 274.699 | 197.359 |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ | - | - |
| B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | | |
| I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | 136.150 | 274.047 |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства | - | - |
| 2. Приливи по основ на материјални средства | - | - |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | - | - |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | - | - |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | 9.625 | - |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани | 91.016 | 221.281 |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка | - | - |
| 8. Приливи од камати | 35.509 | 52.766 |
| II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | (382.319) | (467.119) |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства | (1.076) | (1.434) |
| 2. Одливи по основ на материјални средства | (1.883) | (673) |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото | - | - |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети | - | - |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување | (311.292) | (323.023) |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани | (68.068) | (141.989) |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка | - | - |
| 8. Одливи од камати | - | - |
| III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | - | - |
| IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА | (246.169) | (193.072) |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 4 класи на осигурување (класа 1, класа 2, класа 19 и класа 21). Друштвото ја доби лиценцата за работа на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, која е и матична компанија на Друштвото. Бројот на вработени во Друштвото со 31 декември 2025 е 41 (31 декември 2024: 39).

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 71/2006, 25/2007, 87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 8/2011, 21/2011, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 217/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 75/2024), Законот за супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 08/2008, 88/2008, 56/2009, 67/2010, 44/2011, 112/2011, 7/2012, 30/2012, 45/2012, 60/2012, 64/2012, 23/2013, 188/2013, 30/2014, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018, 101/2019, 31/2020 и 173/2022), “Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник бр. 148/2010, 41/2011, 170/2019, 303/2021), “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси” (Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, 107/2020), “Правилникот за формата и содржината на Извештајот за вреднување на ставките во Билансот на состојба” (Службен весник бр. 67/2011), “Правилникот за вложување на средствата на математичката резерва кои се посебно издвоени од друштвата за осигурување по основ на договорите за осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик, вреднување, начин и рокови за известување” (Службен весник бр. 122/2019) и Правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024 (Правилник за водење на сметководство), каде што Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023) се објавени (понатаму „сметководствени стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија“).

Овој Правилник за водење на сметководство ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС 1 до МСС 41, толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) - ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ , КТМФИ и ПКТ) се применливи во Република Северна Македонија започнувајќи од 1 јануари 2025, освен МСФИ 17, Договори за осигурување, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028. Со измените на Правилникот објавен во Службен весник бр.274/2024, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 и во согласност со насоките од страна на Советот за унапредување и развој над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник бр. 159/2009 остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник бр.75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во примена за периодот

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

кој започнува на 1 јануари 2025, финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, Првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

Финансиските извештаи на друштвото се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување” (Службен весник број 5/2011, 41/2011, 64/2011, 187/2013 и 61/2016, 170/2019 и 118/2022) и “Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување” (Службен весник бр 44/2012, 61/2016, 36/2019 и 118/2022).

2. Основа за изготвување (продолжува)

(а) Извештај за усогласеност (продолжува)

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2025 година беа одобрени за издавање од страна на Управниот одбор на 27 февруари 2026 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба или тргување, кои се мерат според објективна вредност.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), која е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено поинаку, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на одлуки за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, кое се вреднуваат по објективна вредност се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на утврдување на објективната вредност.

Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност кои се расположливи за продажба, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

2. Основа за изготвување (продолжува)

Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следи:

| | 2025 | 2024 |
|-------|-------------|-------------|
| | МКД | МКД |
| 1 ЕУР | 61,4950 | 61,4950 |

(е) Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се подготвени врз принципот на континуитет.

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(а) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење на општи договори за осигурување

Бруто Полисирана Премија

Бруто полисираната премија е резултат на договори за осигурување, што според лиценцата на Друштвото издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување опфаќа и животното осигурување (редовни договори за животното осигурување и договори за осигурување на живот каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик) и дополнително осигурување на животното осигурување (осигурување од несреќен случај и здравствено осигурување). Бруто полисираната премија за животното осигурување и бруто полисирана премија за дополнително осигурување ги опфаќа сите износи на премија за осигурување што се достасани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за животното осигурување и бруто полисирана премија за дополнителното осигурување на животното осигурување, вклучува: единечна платена премија врз основа на договорите за осигурување активни за време на пресметковниот период или премии на рати доспеани во текот на пресметковниот период во случаи кога според договорот на осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про рата темпорис метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

Штети

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите. Резервите за пријавени и пријавени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети. Резервите за настанати но непријавени штети се утврдуваат врз основа на методот на коефициент на очекувани штети во комбинација со промена на реалните и проценети резерви за настанати но непријавени штети од претходните години, како и примена на методот на триангулација.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат на средствата за суброгација, се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и истите може да резултираат со корекции на резервираниот износ.

Договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик

Вложувањата на средствата кои се посебно издвоени од друштвото за осигурување по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик се признаваат како финансиски вложувања чувани за тргување. Овие финансиски вложувања се признаваат и се мерат во согласност со сметководствената политика објаснета во Белешка 3 (ж).

Уделите купени во корист на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста утврдена од отворениот инвестициски фонд, која се базира на нето вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката со која инвеститорот може да ја купи или продаде дадената единица за учество од издавачот.

Друштвото претпоставува дека издавачот, т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебена супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна контрола што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото предава дел од премијата во реосигурување во своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок и се конзистентни со основата за признавање на премиите по договори за осигурување кои се поврзани со истите. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(б) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи од реосигурители за исплатени штети или од провизии за реосигурување пресметани врз основа на договори за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочените депозити во банки, како и нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиските средства.

Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(в) Расходи

(i) Трошоци за стекнување

Трошоците за стекнување се дефинираат како трошоци за стекнување на нови договори за осигурување и ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување. Друштвото има одложени трошоци за стекнување за полисите кај кои провизијата се исплаќа однапред при почетокот на осигурувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(а) Договори за осигурување (продолжува)

(ii) Расходи по основ на финансиски вложувања

Трошоците по основ на финансиски вложувања вклучуваат трошоци за позајмување (камати), курсни разлики и расходи по основ на намалување на вредноста на финансиските вложувања кои се искажуваат по објективна вредност. Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку билансот на успех.

(г) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(д) Данок на добивка

Данокот на добивка се состои од тековен, нетековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок на добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2024:10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Согласно Закон за минимален глобален данок на добивка усвоен на 31.12.2024 и објавен во Службен весник на РСМ, бр. 3 од 3.1.2025 година, кој важи и за фискалната 2025 година, Друштвото ги применува правилата за плаќање на минимален глобален данок на добивка, со што се обезбедува ефективното оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата. Обврската за дополнителниот минимален глобален данок на добивка за тековната година е прикажан во позицијата Данок на добивка односно загуба во Билансот на успех (Белешка 13), како и во позицијата Останати обврски во Билансот на состојба (Белешка 21) бидејќи обврската за плаќање на пресметаниот данок за тековната година, согласно регулативата, доспева за плаќање повеќе од 12 месеци по завршување на тековната година.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(f) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е составен дел на функционалноста на поврзаната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(f) Недвижности и опрема

(ii) Последователни трошоци

Трошоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

| | |
|----------------|---------|
| | % |
| Опрема и мебел | 10 – 25 |

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(e) Наем

Еден договор или дел од договор се класификува како наем кога со договорот се пренесува правото на контрола врз употребата на средството предмет на договорот, за одреден временски период во замена за надоместок. За да се определи дали еден договор или дел од договор го пренесува правото на контрола на употреба на средството, потребно е да се процени дали во целиот период на употребата наемателот ќе ги стекне сите економски користи од употребата и ќе стекне право на целосна употреба на средството.

Оваа политика се применува на договори склучени на или по 1 јануари 2025 година.

Друштвото признава средство со право на користење и обврска за наем на датумот на започнување на наемот. Средството со право на користење првично се мери по набавна вредност, која го вклучува почетниот износ на обврската за наем, зголемена за плаќањата за наем направени пред или на денот на започнување на важноста на договорот за наем и какви било директно зависни трошоци на договорот за наем. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем. Средствата се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета за другите недвижности, опрема и нематеријални средства, и амортизацијата се признава како трошок во Билансот на успех. Средствата со право на користење Друштвото го амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството. За средството со право на користење, Друштвото за осигурување целосно ги применува барањата да врши тест за оштетување на средствата, содржани во МСС 36.

Друштвото го прикажува средството кое произлегува од наемот во билансот на состојба во белешка 15 „Материјални средства“, како поединечно издвоено/прикажано средство во позицијата „Средства со право на користење“.

Обврската за наем првично се мери според сегашната вредност на идните плаќања за наем кои не се платени на датумот на започнување, дисконтирани со каматната стапка која е содржана во договорот за наем. Доколку таа не е утврдена во договорот, се употребува инкременталната стапка којашто се определува врз основа на каматната стапка на годишно ниво по којашто Друштвото би можело да се задолжи за период приближно еднаков на договорениот период на наем. Последователно, обврската за наем се мери по амортизирана набавна вредност со

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

примена на ефективната каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за камата на наемот, се намалува за извршените уплати на обврската за наеми и се приспособува при повторна проценка на износот кој се очекува дека ќе се плати или промена на идните плаќања на наемот. Расходот за камата на обврската за наем се распределува и се признава во Билансот на успех за периодот на времетраење на наемот.

Друштвото ја прикажува обврската која произлегува од наемот во билансот на состојба во белешка 21 „Останати обврски“, како поединечно издвоена/прикажана обврска во позицијата „Обврски по основ на наем“.

Друштвото како наемател, може договорот да не го класификува како наем доколку е исполнет барем еден од следните критериуми:

- договорот за наем е краткорочен, односно на датумот на започнувањето, период на наемот е 12 месеци или помалку, при што се земаат предвид и можностите и веројатноста за продолжување на периодот на наем. Доколку наемот содржи опција за купување, истиот не претставува краткорочен наем;
- средства под наем кои се со мала вредност, вообичаено под 300.000 денари при што се зема предвид вредноста на средството под наем како ново средство, без разлика на неговата старост на датумот на земање под наем и
- нематеријалните средства земени под наем.

Доколку Друштвото ги користи овие исклучоци, плаќањата за наем ќе ги признава како расход во Билансот на успех за времетраењето на наемот, во позицијата „Останати расходи, вклучувајќи и вредносни усогласувања“.

(ж) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер и лиценци. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто во Друштвото е проценет на 4 години (2024: 4 години).

(з) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, средства расположливи за продажба и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(з) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување. Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена.

Исправка на вредноста на финансиските средства кои се чуваат до доспевање

Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби. Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котирани цени. Во случаи кога нема активен пазар за должнички хартии од вредност, Друштвото утврдува објективна вредност со користење на техники за вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(з) Финансиски инструменти (продолжува)

(ii) Мерење (продолжува)

Исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши процена за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Ако постои таков доказ, компанијата врши детална пресметка на оштетување за да утврди дали треба да се признае загуба од оштетување. Износот на загубата поради оштетување е разликата помеѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на намалените проценети парични текови.

Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

Хартии од вредност по објективна вредност преку билансот на успех

Финансиските средства по објективна вредност преку добивка или загуба можат да бидат назначени во оваа категорија или можат да се чуваат за тргување. Финансиските средства чувани за тргување се состојат од инвестиции во инвестициски фондови кои се поврзани со договори за осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик.

Тие првично се мерат според објективна вредност. Последователно, тие се мерат според објективната вредност на секој датум на билансот на состојба и ефектите од промените во објективната вредност се признаваат како приход или трошок за периодот. Промените во продажната цена на уделите кои се во сопственост на Друштвото (бафер портфолио) на датумот на секој биланс на состојба (последен ден во месецот) се реализирани добивки/загуби. Разликите во цена на уделите продадени на клиенти, на денот на продажбата, кои произлегуваат од разлики меѓу продажната и сметководствената вредност на уделите се нереализирани добивки/загуби.

Финансиски обврски

Финансиските обврски се мерат по амортизирана вредност и се состојат од обврски кон добавувачи и обврски по заеми со стандардни каматни стапки.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено. Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на успех само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник, Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) *Категорија А* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) *Категорија Б* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) *Категорија В* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето
- 4) *Категорија Г* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и
- 5) *Категорија Д* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) *Категорија Ѓ* - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжува)

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

| Група на побарувања | Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот | Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување) |
|----------------------------|---|--|
| А | до 30 дена | 0% |
| Б | од 31 до 60 дена | 10%-30% |
| В | од 61 до 120 дена | 31%-50% |
| Г | 121 до 270 дена | 51%-70% |
| Д | 271-365 дена | 71%-90% |
| Ѓ | подолг од 365 дена | 100% |

Исправка на вредност – Посебна резерва за сите побарувања кои произлегуваат од производи за животна осигурување поврзани со удели во инвестициски фондови, кога осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, се пресметува во износ од 100% без оглед на категоријата во која е класификувано побарувањето.

(и) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(ј) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан за кој постои сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(к) Обезвреднување на нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото се проценува на секоја дата на која се сочинува билансот на состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

3. Значајни сметководствени политики (продолжува)

(к) Обезвреднување на нефинансиски средства (продолжува)

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на билансот на состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(iii) Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва произлегува од дополнително вреднување на финансиските вложувања расположиви за продажба. Нереализираните добивки и/или загуби на средствата се признаваат во Извештај за движење во капиталот.

(iv) Промена на сметководствени политики

Со Правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024 (Правилник за водење на сметководство), се воведува примена на МСФИ 16 – Наеми.

Друштвото започна со примена на стандардот МСФИ 16 Наеми, од 1 јануари 2025 година, користејќи го модифицираниот ретроспективен метод. Поради избраните транзициски методи при примената на МСФИ 16, споредбените информации наведени во овие финансиски извештаи не се преработени за да ги одразат барањата на новиот стандард, односно се презентирани како што претходно беа презентирани согласно МСС 17 Договори за закуп и поврзаните толкувања кои беа во примена во Република Северна Македонија (МСС 17 и поврзаните толкувања).

Деталите за промените во сметководствените политики се обелоденети во 3. Значајни сметководствени политики, е) Наеми.

За влијанието на МСФИ 16 врз финансиските резултати и финансиската состојба на Друштвото, види белешки: 15 Материјални средства и 21 Останати обврски.

Во 2024 година, вкупните плаќања од оперативните наеми на Друштвото како наемател во периодот на времетраење на наемот беа искажани во Билансот на успех како расходи за наеми според праволиниска основа во периодот на наемот. **(iv) Нови стандарди и интерпретации кои се уште не се применети**

Овој Правилник за водење на сметководство (Правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024) влезе во сила од 4 април 2024 година, и започна да се применува од 1 јануари 2025 година, со исклучок на меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување и меѓународниот стандард за финансиско известување 9 Финансиски инструменти, кои ќе се применуваат од 1 јануари 2028 година. Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник за водење на сметководството - 1 јануари 2025 година, престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство (“Службен весник“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11). Друштвото е во процес на проценка на влијанието на овие стандарди врз финансиските извештаи.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(а) Клучни извори на несигурност во проценките

(i) Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. Друштвото издвојува резерви за штети во кои се опфатени резервите за настанати и пријавени штети, резервите за настанати но непријавени штети и резервите за трошоци за обработка на штети. Исто така се опфатени и други технички резерви кои се однесуваат на математичката резерва. Во делот на резервите за настанати и пријавени штети каде составен дел се и резервите за директни трошоци се опфатени и резервите за рентни штети. Резервите за настанати но непријавени штети се издвојуваат по основ на траен инвалидитет, операции и смрт од болест кај колективното осигурување согласно користени методи на очекувани штети и триангулации. Резервите за индиректни трошоци за штети се определени согласно процентуално учество на збирот на резервите за настанати и пријавени штети и резервите за настанати но непријавени штети и резервите за директни трошоци за обработка на штети. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

(ii) Класификација на договорот за осигурување

Договорите за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик се класифицирани како договори за осигурување, врз основа на расудувањето на Раководството на Друштвото дека постои пренос на значителен осигурителен ризик од осигуреникот на Друштвото.

(б) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година се презентирани во табелата подолу:

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| 31 Декември 2025 | 2.4 Резултат за годината | 2.5 Капитал и 2.6 резерви | 2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност | 2.8 Коефициент на покриеност | 2.9 Промена на коефициент на покриеност |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Тековна позиција на капиталот | 70.769 | 438.606 | 112.742 | 389% | - |
| Принос од вложувања (+100 п.п.) | 75.107 | 442.944 | 112.742 | 393% | 4% |
| Принос од вложувања (-100 п.п.) | 66.431 | 434.268 | 112.742 | 385% | -4% |
| 10% зголемување на математичката резерва | 564 | 368.401 | 112.742 | 327% | -62% |
| 10% намалување на математичката резерва | 140.975 | 508.811 | 112.742 | 451% | 62% |
| 10% зголемување на вкупните трошоци | 5.725 | 373.562 | 112.742 | 331% | -58% |
| 10% намалување на вкупните трошоци | 135.814 | 503.650 | 112.742 | 447% | 58% |
| 31 Декември 2024 | 2.4 Резултат за годината | 2.5 Капитал и 2.6 резерви | 2.7 Потребно ниво на маргина на солвентност | 2.8 Коефициент на покриеност | 2.9 Промена на коефициент на покриеност |
| Тековна позиција на капиталот | 47.937 | 366.657 | 97.302 | 377% | - |
| Принос од вложувања (+100 п.п.) | 52.098 | 370.818 | 97.302 | 381% | 4% |
| Принос од вложувања (-100 п.п.) | 43.776 | 362.496 | 97.302 | 373% | -4% |
| 10% зголемување на математичката резерва | (22.619) | 296.102 | 97.302 | 304% | -73% |
| 10% намалување на математичката резерва | 115.933 | 434.654 | 97.302 | 447% | 70% |
| 10% зголемување на вкупните трошоци | (14.571) | 304.149 | 97.302 | 313% | -64% |
| 10% намалување на вкупните трошоци | 108.796 | 427.517 | 97.302 | 439% | 63% |

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

(а) Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи, или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

(б) Стратегија за прием во осигурување

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот. Според стратегијата за прием во осигурување се одбиваат потенцијалните клиенти кај кои постои зголемена извесност за штетен настан или им се пресметува зголемена премија на клиентите кои можат да се прифатат со зголемен ризик.

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени осигурителните производи, во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за наредната година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во нетехничките делови од договорот при неговото продолжување.

(в) Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана поединечно за секој договор врз основа на нето проспективната метода за ризико осигурување и метода на цилимеризација за мешовито осигурување. Стапката на цилимеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2024: 3,5%). Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва е во интервалот од 1,5% до 3,0%, (во зависност од периодот на склучување на полисите и типот на осигурување). Како база во тарифите се користени, Таблицы на смртност за Хрватска 2000 – 2002 година и Таблицы на смртност за Хрватска 2010 – 2012 година во зависност од периодот на почеток на осигурувањето. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(г) Стратегија за реосигурување

Стратегијата за реосигурување на Друштвото е за целите на ефикасното управување со процесите на реосигурување и е усогласена со политиката за реосигурување на Групаацијата како и потребите за реосигурување на Друштвото.

Стратегијата за реосигурување на Друштвото се води согласно политиките на Групаацијата, политиката за преземање на ризик при осигурување и политиката за управување со ризик, преку кои уделот на реосигурувањето го сведува ризикот на најниско прифатливо ниво. Друштвото со определување на износот на самопридржај стратешки превзема заштита за стабилноста и работењето на Друштвото со отстапување на дел од ризиците во реосигурување.

Друштвото за осигурување преку донесена стратегија за реосигурување ја обезбедува финансиската стабилност на Друштвото согласно правилата и принципите на тековното работење, сложеноста на процесите и спроведувањето на активностите. Стратегијата за реосигурување се ревидира од страна на органот на управување на Друштвото најмалку еднаш годишно, а доколку има потреба согласно тековното работење се врши ревидирање и во текот на известувачката година.

Во стратигијата за реосигурување на Друштвото е опфатено:

- Правната основа;
- Фактори кои влијаат за определување на стратегијата за реосигурување;
- Одговорни лица кои учествуваат во процесот за определување на соодветна стратегија за реосигурување;
- Процеси за следење, ревидирање и утврдување на соодветни договори за реосигурување;
- Тековно следење на реосигурувањето;
- Систем на внатрешна контрола на управување и обезбедување на соодветна документација за реосигурување;
- Вклученост на реосигурителни брокер и критериуми за избор на брокери, доколку се дел од процесот;
- Критериуми за определување на склучување на квотно, факултативно и фронтинг реосигурување.

Согласно портфолиото, Друштвото ја проценува соодветноста и потребите од реосигурување за класите на осигурување кои се опфатени во работењето на Друштвото со цел соодветна сигурна заштита и зголемена ефикасност на работењето како и стремење кон целите на подобрување на профитабилното работење.

Договорите за реосигурување се склучуваат врз основа на пресметката на сопствените удели на Друштвото во посебните ризици односно видови на осигурување.

Реосигурителните договори се склучени на недефиниран период, врз основа на кои Друштвото договара покритие на вишок ризици за вкупно преземените обврски на Друштвото, на начин и согласно вообичаената пракса за реосигурување. Друштвото има потпишани договори со VIG RE zajist'ovna, a.s.. Договорите за реосигурување траат до нивно прекинување и истите може да се прекинат секоја календарска година со писмено известување во рок од три месеци претходно.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Склучувањето на договори за реосигурување е под директна надлежност на Управниот одбор на Друштвото. За потребите на реосигурувањето под вишок ризици се подразбира ризик којшто го надминува утврдениот износ за сопствен удел на Друштвото, согласно посебните видови на осигурување и/или реосигурување.

Во текот на 2025 година Друштвото има еден активен реосигурителен договор.

(д) Коефициент на штети

| Годишен коефициент на штети | Класа | Со ефект од реосигурување | Без ефект на реосигурување | Со ефект на реосигурување | Без ефект на реосигурување |
|---|-------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2024 |
| Осигурување од незгода | 1 | 22,3% | 25,6% | 27,6% | 32,4% |
| Здравствено осигурување | 2 | 49,8% | 49,8% | 66,6% | 70,9% |
| Осигурување на живот | 19 | 48,1% | 46,4% | 51,0% | 50,2% |
| Осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик | 21 | 68,9% | 70,1% | 68,7% | 68,3% |

Друштвото активно го следи својот годишен коефициент на штети.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(f) Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзијата, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2025 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 2.196.454 илјади денари (2024: МКД 1.847.454 илјади денари). Овие средства се состојат од депозити во банки, хартии од вредност издадени од Република Северна Македонија, дадени заеми на иматели на полиса и удели во инвестициски фондови.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Средства | | |
| Депозити во банки | 176.000 | 184.500 |
| Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РСМ | 676.640 | 630.158 |
| Дадени заеми на иматели на полиса | 2.426 | 2.287 |
| Удели во инвестициски фондови | 1.341.388 | 1.030.509 |
| | 2.196.454 | 1.847.454 |
| Обврски (Математички и технички резерви) | | |
| Бруто резерви по договори за осигурување | 2.165.135 | 1.821.841 |
| Дел за реосигурителот | (98) | (3.174) |
| Нето резерви | 2.165.037 | 1.818.667 |
| Покриеност на математичката и техничките резерви | 31.417 | 28.787 |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите во банки кои имаат дозвола од НБРСМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2025 година депозитите во банки изнесуваат 20,58% (2024: 22,58%), државните обврзници изнесуваат 79,13% (2024: 77,14%). Вложувањата во удели во фондови се вложувања во корист на животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик и во целост ги покриваат посебните резерви (математичките резерви по договорите за животно осигурување каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик).

(e) Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

(ж) Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Северна Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(з) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот. Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

(с) Оперативен ризик

Оперативниот ризик настанува од неефективни и неефикасни процеси. Друштвото управува со оперативните ризици преку обезбедување на ресурси за справувањето со овие ризици, пропишување на интерни правила и процедури и воспоставување на системи на контроли каде се дефинираат одговорности поврзани со лоцираните ризици кај различни функции во Друштвото и правила и одговорности за постапување на вработените.

(и) Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик го опфаќа ризикот од промена на каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиските вложувања поврзани со договори за животна осигурување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик, се регулирани со договори помеѓу ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и Винер Лајф, како и помеѓу НЛБ Фондови АД Скопје и Винер Лајф. Друштвото управува со поврзаните ризици преку редовни месечни извештаи, кои се следат и разгледуваат од страна на Друштвото, како и од VIG Asset Management. Овие извештаи на редовна основа ја објавуваат разликата помеѓу претходно договорениот параметар (Dow Jones/Eurostock 50) и актуелната вредност на фондот. Во случај на недоволна ефикасност/незадоволителни резултати, Друштвото го задржува правото да го прекине издавањето на ваков тип на полиси.

(и) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

| 31 декември 2025 | Инструменти со фиксна каматна стапка | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Вкупно | Променлива каматна стапка | До 1 месец | 1 до 3 месеци | 3 месеци до 1 година | 1 до 5 години | Над 5 години | Некаматоносни | |
| Средства | | | | | | | | | |
| Финансиски средства | | | | | | | | | |
| Орочени депозити | 17 | 228.000 | 35.000 | - | 53.000 | 105.000 | 35.000 | - | |
| Заеми по полиси | 17 | 2.426 | - | 38 | 11 | 486 | 1.891 | - | |
| Хартии од вредност расположиви за продажба | 16 | 977.688 | - | - | - | - | 240.948 | 736.740 | |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансиски вложувања за тргување | 16 | 1.342.259 | - | - | - | - | - | 1.342.259 | |
| Средства од реосигурување | 20 | 98 | - | - | - | - | - | 98 | |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 18 | 49.723 | - | - | - | - | - | 49.723 | |
| Парични средства и паричен еквивалент | 19 | 86.649 | - | - | - | - | - | 86.649 | |
| Обврски | | | | | | | | | |
| Резерви по договори за осигурување | 20 | (2.165.135) | - | - | - | - | - | (2.165.135) | |
| Обврски кон реосигурители | | (5.427) | - | - | - | - | - | (5.427) | |
| Останати обврски | | (88.610) | - | - | - | - | - | (88.610) | |
| Неусогласеност на средствата и обврските | | 427.671 | 35.000 | 38 | 53.011 | 105.486 | 277.839 | 736.740 | (780.443) |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(i) Каматен ризик (продолжува)

| 31 декември 2024 | Инструменти со фиксна каматна стапка | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | Вкупно | Променлива каматна стапка | До 1 месец | 1 до 3 месеци | 3 месеци до 1 година | 1 до 5 години | Над 5 години | Некаматносни | |
| Средства | | | | | | | | | |
| Финансиски средства | | | | | | | | | |
| Орочени депозити | 17 | 250.538 | 48.500 | 38 | 19.000 | 35.000 | 148.000 | - | |
| Заеми по полиси | 17 | 2.287 | - | 15 | 37 | 215 | 2.020 | - | |
| Хартии од вредност расположиви за продажба | 16 | 865.320 | - | 3.500 | - | - | 149.144 | 712.676 | |
| Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финансиски вложувања за тргување | 16 | 1.030.509 | - | - | - | - | - | 1.030.509 | |
| Средства од реосигурување | 20 | 3.174 | - | - | - | - | - | 3.174 | |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 18 | 56.156 | - | - | - | - | - | 56.156 | |
| Парични средства и паричен еквивалент | 19 | 58.119 | - | - | - | - | - | 58.119 | |
| Обврски | | | | | | | | | |
| Резерви по договори за осигурување | 20 | (1.821.841) | - | - | - | - | - | (1.821.841) | |
| Обврски кон реосигурители | | (6.321) | - | - | - | - | - | (6.321) | |
| Останати обврски | | (73.865) | - | - | - | - | - | (73.865) | |
| Неусогласеност на средствата и обврските | | 364.076 | 48.500 | 3.552 | 19.037 | 35.215 | 299.164 | 712.676 | (754.069) |

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Вложувања

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни хартии од вредност, удели и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| Финансиски средства | | |
| - Орочени депозити | 228.000 | 250.537 |
| - Заеми | 2.426 | 2.287 |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба | 977.688 | 865.320 |
| - Финансиски вложувања кои се чуваат до допевање | - | - |
| - Финансиски вложувања за тргување | 1.342.259 | 1.030.509 |
| Средства од реосигурување | 98 | 3.174 |
| Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања | 49.723 | 56.156 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 86.649 | 58.119 |
| Вкупно | 2.686.843 | 2.266.102 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата.

Паричните средства и паричните еквиваленти се вложувања во домашни банки, кои немаат кредитен рејтинг. Банките го следат кредитниот рејтинг на земјата. Должничките хартии од вредност се однесуваат на државни хартии од вредност, со кредитен рејтинг од ББ-/Б според Стандард и Пурс Кредитен рејтинг агенцијата. Структурата на доспеаноста на побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

| | Бруто вредност | Исправка на вредноста | Сегашна вредност | % на исправка |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Недоспеани | - | - | - | - |
| 0-30 дена | 17.785 | 8.873 | 8.911 | 50% |
| 31-60 дена | 7.793 | 5.589 | 2.204 | 72% |
| 61-120 дена | 5.579 | 5.006 | 572 | 90% |
| 121-270 дена | 2.731 | 2.335 | 396 | 86% |
| 271-365 дена | 458 | 353 | 104 | 77% |
| Над 365 дена | 739 | 739 | - | 100% |
| 31 декември 2025 | 35.083 | 22.896 | 12.187 | 47% |

| | Бруто вредност | Исправка на вредноста | Сегашна вредност | % на исправка |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Недоспеани | - | - | - | - |
| 0-30 дена | 16.276 | 8.095 | 8.180 | 50% |
| 31-60 дена | 7.115 | 4.336 | 2.779 | 61% |
| 61-120 дена | 4.618 | 3.711 | 907 | 80% |
| 121-270 дена | 2.104 | 1.678 | 426 | 80% |
| 271-365 дена | 203 | 185 | 18 | 91% |
| Над 365 дена | 523 | 523 | - | 100% |
| 31 декември 2024 | 30.838 | 18.528 | 12.310 | 60% |

Доспеаните побарувања поврзани со договори за осигување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик се целосно обезбедени поради спецификите на производот, бидејќи бруто полисираната премија се признава со потпишување на договорот за осигурување, а математичките резерви се признаваат кога премијата се наплаќа и потоа се инвестира.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(i) Финансиски ризик (продолжува)

(ii) Кредитен ризик (продолжува)

Останатите побарувања не се доспеани, ниту обезвреднети:

| | Бруто вредност | Исправка на вредност | Сегасна вредност |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Недоспеани | 37.536 | - | 37.536 |
| На 31 декември 2025 | 37.536 | - | 37.536 |

| | Бруто вредност | Исправка на вредност | Сегасна вредност |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Недоспеани | 43.846 | - | 43.846 |
| На 31 декември 2024 | 43.846 | - | 43.846 |

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

| 31 декември 2025 | МКД | ЕУР | Вкупно |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Вложувања | 241.230 | 2.309.143 | 2.550.373 |
| Дел за реосигурување во БТР | - | 98 | 98 |
| Побарувања | 29.963 | 19.760 | 49.723 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 86.649 | - | 86.649 |
| Вкупно средства | 357.842 | 2.329.001 | 2.686.843 |
| Бруто технички резерви | 17.790 | 2.147.345 | 2.165.135 |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 47.643 | 46.394 | 94.037 |
| Вкупно обврски | 65.433 | 2.193.739 | 2.259.172 |
| Нето вредност | 292.409 | 135.262 | 427.671 |

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iii) Валутен ризик

| 31 декември 2024 | МКД | ЕУР | Вкупно |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Вложувања | 273.438 | 1.875.215 | 2.148.654 |
| Дел за реосигурување во БТР | - | 3.174 | 3.174 |
| Побарувања | 40.511 | 15.645 | 56.156 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 58.051 | 68 | 58.119 |
| Вкупно средства | 372.000 | 1.894.102 | 2.266.103 |
| Бруто технички резерви | 10.894 | 1.810.947 | 1.821.841 |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 38.090 | 46.650 | 84.741 |
| Вкупно обврски | 48.984 | 1.857.597 | 1.906.582 |
| Нето вредност | 323.016 | 36.505 | 359.521 |

iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување и доспевањата на должничките хартии од вредност.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(и) Финансиски ризик (продолжува)

(iv) Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

| 31 декември 2025 | До 1 година | Од 1 до 3 години | Од 3 до 5 години | Од 5 до 10 години | Над 10 години | Вкупно |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Вкупно средства | | | | | | |
| Вложувања | 159.405 | 200.085 | 119.947 | 432.993 | 1.637.942 | 2.550.373 |
| Дел за реосигурување во БТР | 98 | - | - | - | - | 98 |
| Побарувања | 47.731 | 1.992 | - | - | - | 49.723 |
| Парични средства | 86.649 | - | - | - | - | 86.649 |
| | 293.884 | 202.077 | 119.947 | 432.993 | 1.637.942 | 2.686.843 |
| Вкупно обврски | | | | | | |
| Бруто технички резерви | 105.697 | 87.384 | 92.671 | 382.969 | 1.496.415 | 2.165.135 |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 89.068 | 2.779 | 202 | 757 | 1.231 | 94.037 |
| | 194.765 | 90.163 | 92.873 | 383.726 | 1.497.646 | 2.259.172 |
| Рочна неусогласеност | 99.118 | 111.914 | 27.075 | 49.267 | 140.297 | 427.671 |
| | | | | | | |
| 31 декември 2024 | До 1 година | Од 1 до 3 години | Од 3 до 5 години | Од 5 до 10 години | Над 10 години | Вкупно |
| Вкупно средства | | | | | | |
| Вложувања | 100.976 | 190.386 | 124.315 | 397.167 | 1.335.809 | 2.148.653 |
| Дел за реосигурување во БТР | 3.174 | - | - | - | - | 3.174 |
| Побарувања | 48.667 | 7.489 | - | - | - | 56.156 |
| Парични средства | 58.119 | - | - | - | - | 58.119 |
| | 210.936 | 197.875 | 124.315 | 397.167 | 1.335.809 | 2.266.103 |
| Вкупно обврски | | | | | | |
| Бруто технички резерви | 81.655 | 92.977 | 93.646 | 300.141 | 1.253.422 | 1.821.841 |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 82.844 | 520 | 276 | 263 | 837 | 84.740 |
| | 160.500 | 93.497 | 93.922 | 300.404 | 1.254.259 | 1.906.581 |
| Рочна неусогласеност | 46.436 | 104.378 | 30.393 | 96.763 | 81.550 | 359.521 |

(j) Ценовен ризик

Друштвото е изложено ценовен ризик најмногу поради вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба. Трансакциите поврзани со вложувањата се авторизирани од раководството на Друштвото и одобрени од VIG Group. Анализата на сензитивност која ја врши Друштвото е прикажана во Белешка 4 (ii).

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од страна на Раководството на Друштвото, со користење на техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 19):

| | Ознака | 2025 | 2024 | |
|---|---|---------------|---------------|------------|
| Бруто математичка резерва | 1 | 794.183 | 766.696 | |
| Нето математичка резерва | 2 | 794.183 | 766.696 | |
| Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал) | 3 | 1,00 | 1,00 | |
| Релевантен фактор | 4 | 4% | 4% | |
| Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$) | 5 | 31.767 | 30.668 | |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број) | ризик од смрт до 3 години | 6 | 9.354.723 | 5.372.947 |
| | ризик од смрт од 3 до 5 години | 7 | 1.350.409 | 1.804.578 |
| | ризик од смрт (освен [6] и [7]) | 8 | 13.788.973 | 11.556.957 |
| | Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$) | 9 | 52.747 | 42.751 |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број) | 10 | 22.684.676 | 17.324.192 | |
| Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11 | 0,93 | 0,92 | |
| Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$) | 12 | 48.851 | 39.533 | |
| Капитализирани средства | 13 | - | - | |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот | 14 | 80.618 | 70.200 | |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Потребното ниво на маргина на солвентност (класа 21):

| | Ознака | 2025 | 2024 |
|---|---|---------------|---------------|
| Бруто математичка резерва | 1 | 1.341.388 | 1.020.837 |
| Нето математичка резерва | 2 | 1.341.388 | 1.020.837 |
| Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал) | 3 | 1,00 | 1,00 |
| Релевантен фактор | 4 | 1% | 1% |
| Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$) | 5 | 13.414 | 10.208 |
| Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број) | ризик од смрт до 3 години | 82 | 88 |
| | ризик од смрт од 3 до 5 години | 3.473 | - |
| | ризик од смрт (освен [6] и [7]) | 6.062.606 | 5.535.273 |
| | Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$) | 18.193 | 16.606 |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број) | 10 | 4.787.714 | 4.430.045 |
| Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11 | 0,79 | 0,80 |
| Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$) | 12 | 14.359 | 13.290 |
| Капитализирани средства | 13 | - | - |
| Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот | 14 | 27.773 | 23.489 |

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот:

| | Ознака | 2025 | 2024 |
|---|--------|----------------|---------------|
| Бруто полисирана премија | 1 | 26.209 | 24.481 |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18 | 2 | 4.718 | 4.406 |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16 | 3 | 0 | - |
| Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$) | 4 | 4.718 | 4.406 |
| Бруто исплатени штети | 5 | 5.395 | 5.432 |
| Нето исплатени штети | 6 | 4.977 | 4.442 |
| Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал) | 7 | 0,92 | 0,82 |
| Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]*[7]$) | 8 | 4.352 | 3.603 |
| Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност | | 112.742 | 97.302 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

(к) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

| | Ознака | 2025 | 2024 |
|--|------------|----------------|----------------|
| Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-I12) | I | 434.241 | 361.768 |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | I1 | 356.934 | 356.934 |
| Премии од емитирани обични акции | I2 | - | - |
| Законски и статутарни резерви | I3 | 9.724 | - |
| Пренесена нераспределена добивка | I4 | - | - |
| Нераспределена добивка од тековната година | I5 | 70.770 | 47.937 |
| Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување | I6 | - | - |
| Долгорочни нематеријални средства | I7 | 3.187 | 4.890 |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година | I8 | - | 38.213 |
| Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба мерени по објективна вредност | I9 | - | - |
| Нереализирана загуба од вреднување на финансиските средства расположливи за продажба | I10 | - | - |
| Нето негативни ревалоризациски резерви и останатите разлики од вреднување коишто произлегуваат од вложувања во придружени друштва или заеднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина | I11 | - | - |
| Останати одбивни ставки поради непочитување на ограничувањата при вложување на средствата од капиталот, предвидени во членот 73 од ЗСО | I12 | - | - |
| Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4+II5+II6), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал | II | 1.047 | - |
| Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции | II1 | - | - |
| Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции | II2 | - | - |
| Субординирани должнички инструменти | II3 | - | - |
| Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање | II4 | - | - |
| Нереализирана добивка од ревалоризацијата на сопственичките инструменти коишто се расположливи за продажба и мерени по објективна вредност | II5 | - | - |
| Нереализирана добивка од ревалоризацијата на должничките инструменти расположливи за продажба, мерени по објективна вредност | II6 | 1.047 | - |
| Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II. | III | 435.288 | 361.768 |
| Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2) | IV | - | - |
| Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот | IV1 | - | - |
| Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО | IV2 | - | - |
| КАПИТАЛ I + II - IV | V | 435.288 | 361.768 |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) | VI1 | - | - |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) | VI2 | 112.742 | 97.302 |
| Капитал | VI3 | 435.288 | 361.768 |
| Гарантен фонд* | VI4 | 184.485 | 184.485 |
| Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4) | VI5 | 250.803 | 177.283 |
| Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1) | VI6 | - | - |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2) | VI7 | 322.546 | 264.466 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

| | Заеми и побарувања | Чувани до достасаност | Расположливи за продажба | Чувани за тргување | Амортизирана набавна вредност | Вкупна сметководствена вредност | Објективна вредност |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 31 декември 2025 | | | | | | | |
| Финансиски средства | | | | | | | |
| - Орочени депозити | - | - | - | - | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| - Заеми | 2.426 | - | - | - | - | 2.426 | 2.426 |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба | - | - | 977.688 | - | - | 977.688 | 977.688 |
| - Хартии од вредност чувани до достасување | - | - | - | - | - | - | - |
| - Финансиски вложувања за тргување | - | - | - | 1.342.259 | - | 1.342.259 | 1.342.259 |
| Средства од реосигурување | 98 | - | - | - | - | 98 | 98 |
| Побарувања | 49.723 | - | - | - | - | 49.723 | 49.723 |
| Парични средства и парични еквиваленти | - | - | - | - | 86.649 | 86.649 | 86.649 |
| | 52.247 | - | 977.688 | 1.342.259 | 314.649 | 2.686.843 | 2.686.843 |
| Финансиски обврски | | | | | | | |
| Бруто резерви | - | - | - | - | 2.165.135 | 2.165.135 | 2.165.135 |
| Обврски кон реосигурители | - | - | - | - | 5.427 | 5.427 | 5.427 |
| Останати обврски | - | - | - | - | 88.610 | 88.610 | 88.610 |
| | - | - | - | - | 2.259.172 | 2.259.172 | 2.259.172 |

6. Објективна вредност (продолжува)

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

| | Заеми и побарувања | Чувани до достасаност | Расположливи за продажба | Чувани за тргување | Амортизирана набавна вредност | Вкупна сметководствена вредност | Објективна вредност |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 31 декември 2024 | | | | | | | |
| Финансиски средства | | | | | | | |
| - Орочени депозити | - | - | - | - | 250.537 | 250.537 | 250.537 |
| - Заеми | 2.287 | - | - | - | - | 2.287 | 2.287 |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба | - | - | 865.320 | - | - | 865.320 | 865.320 |
| - Хартии од вредност чувани до достасување | - | - | - | - | - | - | - |
| - Финансиски вложувања за тргување | - | - | - | 1.030.509 | - | 1.030.509 | 1.030.509 |
| Средства од реосигурување | 3.174 | - | - | - | - | 3.174 | 3.174 |
| Побарувања | 56.156 | - | - | - | - | 56.156 | 56.156 |
| Парични средства и парични еквиваленти | - | - | - | - | 58.119 | 58.119 | 58.119 |
| | 61.617 | - | 865.320 | 1.030.509 | 308.656 | 2.266.102 | 2.266.102 |
| Финансиски обврски | | | | | | | |
| Бруто резерви | - | - | - | - | 1.821.841 | 1.821.841 | 1.821.841 |
| Обврски кон реосигурители | - | - | - | - | 6.321 | 6.321 | 6.321 |
| Останати обврски | - | - | - | - | 78.418 | 78.418 | 78.418 |
| | - | - | - | - | 1.906.580 | 1.906.580 | 1.906.580 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

| 2025 | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот | 616.340 | - | (10.181) | - | 606.159 |
| Дополнително осигурување | 26.208 | (5) | (315) | - | 25.888 |
| Вкупно премии | 642.548 | (5) | (10.496) | - | 632.047 |

| 2024 | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот | 559.463 | - | (6.172) | - | 553.291 |
| Дополнително осигурување | 24.492 | 21 | (191) | (423) | 23.899 |
| Вкупно премии | 583.955 | 21 | (6.363) | (423) | 577.190 |

8. Приходи од вложувања

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Приходи од камати од орочени депозити во банки | 8.590 | 6.384 |
| Приходи од камати од државни записи и државни обврзници | 33.328 | 31.095 |
| Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 119.130 | 98.664 |
| Реализирани добивки од финансиски вложувања | 1.463 | 386 |
| Останато | 4 | 2 |
| Вкупно приходи од вложувања | 162.515 | 136.531 |

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 30.929 илјади МКД (2024: 27.782 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви, а 10.989 илјади МКД (2024: 8.922 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

Нереализиранати добивки во износ од 119.130 илјади МКД е резултат на континуиран раст на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови. Истите се признати како финансиски средства за тргување.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

| 2025 | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи | Учество на реосигурителите во резервите за штети | Нето |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------|
| Осигурување живот | 151.287 | (7.917) | (2.112) | 2.901 | 144.159 |
| Дополнително осигурување | 5.395 | 3.168 | (419) | 175 | 8.319 |
| Вкупно | 156.682 | (4.749) | (2.531) | 3.076 | 152.478 |

| 2024 | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи | Учество на реосигурителите во резервите за штети | Нето |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------|
| Осигурување живот | 147.673 | 4.968 | (93) | (1.447) | 151.101 |
| Дополнително осигурување | 8.008 | 1.960 | (1.332) | (34) | 8.602 |
| Вкупно | 155.681 | 6.928 | (1.425) | (1.481) | 159.703 |

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Математичка резерва за годината | 27.487 | 9.546 |
| Пренесен дел за реосигурителот | - | 1.237 |
| | 27.487 | 10.783 |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 320.551 | 275.612 |
| | 348.038 | 286.395 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Административни трошоци и трошоци за стекнување

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Провизија | 124.137 | 134.601 |
| Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа | 13.236 | 11.123 |
| Останати трошоци за стекнување | 961 | 236 |
| Нето промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 13.741 | 10.693 |
| Вкупно трошоци за стекнување | 152.075 | 156.653 |
| Амортизација на мат. и нематеријални средства | 5.253 | 3.126 |
| Бруто плати и надоместоци | 43.856 | 38.344 |
| Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност | 2.712 | 3.765 |
| Трошоци за услуги | 18.479 | 17.014 |
| Материјални трошоци | 3.145 | 3.413 |
| Трошоци за резервирање и други трошоци | 5.057 | 5.892 |
| Вкупно административни трошоци | 78.502 | 71.554 |
| Вкупно | 230.577 | 228.207 |

12. Трошоци од вложувања

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| Трошоци за камати | 283 | - |
| Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | - | - |
| Реализирани загуби од финансиски вложувања | 315 | 273 |
| Останато | 175 | - |
| Вкупно трошоци од вложувања | 773 | 273 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Данок од добивка

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|
| <i>Тековна година</i> | | |
| Тековен данок | 8.261 | 5.737 |
| Нетекновен данок | 1.026 | 377 |
| | 9.287 | 6.114 |

Усогласување на ефективна даночна стапка

| | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
|---|--------|---------------|--------|--------------|
| | % | | % | |
| Добивка / Загуба пред оданочување | | 80.057 | | 54.051 |
| Данок од добивка | 10,00% | 8.005 | 10,00% | 5.405 |
| Расходи непризнаени за даночни цели | 0,32% | 256 | 0,61% | 332 |
| Даночно ослободување | | - | | - |
| Данок по основа на глобален минимален данок | | 1.026 | | 377 |
| | | 11,60% | | 9.287 |
| Вкупен данок на добивка | | 11,60% | | 9.287 |
| | | 11,31% | | 6.114 |

Согласно модел правилата (GloBE Rules) од Столбот 2 (Pillar 2) на Инклузивната рамка на OECD/G20 (BEPS), се поставени правилата за глобален минимален данок од 15 проценти.

Врз основа на овие правила, мултинационалната групација ќе треба да доплати данок на добивка за своите компании кои работат во други јурисдикции, доколку ефективната даночна стапка на компаниите во државите кадешто работат е пониска од минималната глобална стапка од 15%. Основно правило е дополнителниот данок да се плаќа во државата кадешто е лоцирана крајната мајка компанија на групацијата.

Во Македонија стапка на Данокот на добивка е 10%. Согласно Закон за минимален глобален данок на добивка усвоен на 31.12.2024 и објавен во Службен весник на РСМ, бр. 3 од 03.01.2025 година, Друштвото како дел од VIG групацијата со седиште во Виена, Европска унија ќе треба да плати дополнителен данок кој изнесува 1.026 илјади МКД за 2025 година (377 илјади МКД за 2024 година).

“Данокот по основ на глобален минимален данок во билансот на успех е прикажан во делот на Данок на добивка односно загуба поради тоа што произлегува од добивката за годината. Со оглед на тоа што обврската за плаќање на пресметаниот данок за фискална 2025 доспева во 2027 година, обврската за овој данок е вклучена во салдото на Останати обврски (обврската за плаќање на пресметаниот данок за фискална 2024 година доспева во 2026 година и во финансиските извештаи за 2025 година е вклучена во Тековни даночни обврски).

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Нематеријални средства

| | Софтвер и лиценци | Средства во подготовка | Вкупно |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Набавна вредност | | | |
| На 1 јануари 2025 | 41.090 | 922 | 42.012 |
| Зголемување | 741 | - | 741 |
| Намалување | - | (922) | (922) |
| На 31 декември 2025 | 41.831 | - | 41.831 |
| Амортизација | | | |
| На 1 јануари 2025 | 37.122 | - | 37.122 |
| Амортизација за годината | 1.522 | - | 1.522 |
| Намалување | - | - | - |
| На 31 декември 2025 | 38.644 | - | 38.644 |
| Неотпишана вредност | | | |
| На 1 јануари 2025 | 3.968 | 922 | 4.890 |
| На 31 декември 2025 | 3.187 | - | 3.187 |
| | | | |
| | Софтвер и лиценци | Средства во подготовка | Вкупно |
| Набавна вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 | 39.655 | 2.542 | 42.197 |
| Зголемување | 1.435 | 1.356 | 2.791 |
| Намалување | - | (2.976) | (2.976) |
| На 31 декември 2024 | 41.090 | 922 | 42.012 |
| Амортизација | | | |
| На 1 јануари 2024 | 35.166 | - | 35.166 |
| Амортизација за годината | 1.956 | - | 1.956 |
| На 31 декември 2024 | 37.122 | - | 37.122 |
| Неотпишана вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 | 4.489 | 2.542 | 7.031 |
| На 31 декември 2024 | 3.968 | 922 | 4.890 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Материјални средства

| | Опрема и мебел | Вложување во туѓи основни с- ва | Средства со право на користење | Вкупно |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|---------------|
| Набавна вредност | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 15.068 | 723 | - | 15.791 |
| Признавање на средства со право на користење при првична примена на МСФИ 16 | - | - | 7.350 | 7.350 |
| Прилагодена вредност на 1 јануари 2025 | 15.068 | 723 | 7.350 | 23.141 |
| Зголемување | 1.883 | - | - | 1.883 |
| Намалување | (1.347) | - | - | (1.347) |
| На 31 декември 2025 | 15.604 | 723 | 7.350 | 23.667 |
| Амортизација | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 12.821 | 723 | - | 13.544 |
| Амортизација за годината | 1.281 | - | 2.450 | 3.731 |
| Намалување | (1.347) | - | - | (1.347) |
| На 31 декември 2025 | 12.755 | 723 | 2.450 | 15.928 |
| Неотпишана вредност | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 2.247 | - | - | 2.247 |
| На 31 декември 2025 | 2.849 | - | 4.900 | 7.749 |
| | | | | |
| | Опрема и мебел | Вложување во туѓи основни с- ва | Средства со право на користење | Вкупно |
| Набавна вредност | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 16.241 | 723 | - | 16.964 |
| Зголемување | 673 | - | - | 673 |
| Намалување | (1.846) | - | - | (1.846) |
| На 31 декември 2024 | 15.068 | 723 | - | 15.791 |
| Амортизација | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 13.497 | 723 | - | 14.220 |
| Амортизација за годината | 1.170 | - | - | 1.170 |
| Намалување | (1.846) | - | - | (1.846) |
| На 31 декември 2024 | 12.821 | 723 | - | 13.544 |
| Неотпишана вредност | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 2.744 | - | - | 2.744 |
| На 31 декември 2024 | 2.247 | - | - | 2.247 |

На 31 декември 2025 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

Друштвото изнајмува деловни простории за сопствено работење. Условите за наем се проценуваат на секои 3 години.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Вложувања

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

| | 2025 | 2024 |
|-------------------|----------------|----------------|
| Државни обврзници | 977.688 | 865.320 |
| | 977.688 | 865.320 |

Во портфолиота на друштвото се наоѓаат котираны државны обврзници со период на доспевање од 3 до 30 години. Каматните стапки се движат од 1,5% до 5,9%, во зависност од периодот на купување.

Должнички хартии од вредност чувани за тргување

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Вложувања во инвестициски фондови | 871 | 9.672 |
| | 871 | 9.672 |

| | 2025 | 2024 |
|--|------------------|------------------|
| Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик (некотираны) | 1.341.388 | 1.020.837 |
| | 1.341.388 | 1.020.837 |

Финансиските средства чувани за тргување претставуваат вложувања во удели, во вкупна вредност, во следните инвестициски фондови:

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| ВФП фонд менаџмент | 1.309.210 | 1.004.886 |
| НЛБ Фондови АД Скопје | 32.178 | 15.950 |
| | 1.341.388 | 1.020.837 |

17. Депозити, заеми и останати пласмани

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Орочени депозити во домашни банки | 228.000 | 250.537 |
| Останати заеми | 2.426 | 2.287 |
| | 230.426 | 252.824 |

Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки со рочност од 13 до 60 месеци. Каматните стапки се согласно кредитните политики на банките и на 31 декември 2025 година тие се движат од 2,8% до 3,8% (2024: од 1,3% до 4,1%).

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања

| | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---------------|---------------|
| Побарувања произлезени од договори за осигурување | 35.083 | 30.838 |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања | 1.343 | 1.069 |
| Побарувања од реосигурување | 7.573 | 3.335 |
| Останати побарувања | 78 | 2.489 |
| | 44.077 | 37.731 |
| Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања | (22.896) | (18.528) |
| Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста | 21.181 | 19.203 |

Движењето на исправката на вредноста за периодот за кој се известува е како што следи:

| | 2025 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| На 1 јануари: | (18.528) | (14.786) |
| дополнителна исправка на вредност: | (6.129) | (20.513) |
| ослободување на исправка на вредност: | 1.761 | 16.771 |
| На 31 декември | (22.896) | (18.528) |

19. Парични средства и парични еквиваленти

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Парични средства во благајна | 9 | 2 |
| Парични средства во домашни банки | 86.640 | 58.117 |
| | 86.649 | 58.119 |

20. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

| | 2025 | | | 2024 | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Бруто | Реосигурување | Нето | Бруто | Реосигурување | Нето |
| Математичка резерва | 792.529 | - | 792.529 | 765.042 | - | 765.042 |
| Математичка резерва – трансфер на портфолио | 1.654 | - | 1.654 | 1.654 | - | 1.654 |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 1.341.388 | - | 1.341.388 | 1.020.837 | - | 1.020.837 |
| Преносна премија | 6.255 | - | 6.255 | 6.250 | - | 6.250 |
| Резерви за штети | 23.309 | (98) | 23.211 | 28.058 | (3.174) | 24.884 |
| | 2.165.135 | (98) | 2.165.037 | 1.821.841 | (3.174) | 1.818.667 |

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

| 31 декември 2025 | Осигуру- вање од живот | Осигурување од дополнителна незгода | Вкупно |
|--|---------------------------------------|--|------------------|
| Математичка резерва | 2.135.571 | - | 2.135.571 |
| Преносна премија | - | 6.255 | 6.255 |
| Пренос за делот на реосигурителот | - | - | - |
| Преносна премија - дел за реосигурителот | - | - | - |
| Резерви за штети | 11.855 | 11.454 | 23.309 |
| Резерви за штети – дел за реосигурителот | (98) | - | (98) |
| | 2.147.328 | 17.709 | 2.165.037 |

| 31 декември 2024 | Осигуру- вање од живот | Осигурување од дополнителна незгода | Вкупно |
|--|---------------------------------------|--|------------------|
| Математичка резерва | 1.787.533 | - | 1.787.533 |
| Преносна премија | - | 6.250 | 6.250 |
| Пренос за делот на реосигурителот | - | - | - |
| Преносна премија - дел за реосигурителот | - | - | - |
| Резерви за штети | 17.945 | 10.113 | 28.058 |
| Резерви за штети – дел за реосигурителот | (2.901) | (273) | (3.174) |
| | 1.802.577 | 16.090 | 1.818.667 |

21. Останати обврски

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 59.111 | 54.496 |
| Обврски по основ на наем | 5.009 | - |
| Обврски по корпоративен данок | 1.026 | 377 |
| Останати обврски | 11.978 | 9.755 |
| | 77.124 | 64.628 |
| Краткорочен дел | 74.563 | 64.628 |
| Долгорочен дел | 2.561 | - |
| | 77.124 | 64.628 |

22. Капитал и резерви

Акционерски капитал

| | Обични акции | |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| <i>Во број на акции</i> | 2025 | 2024 |
| На 1 јануари - целосно платени | 5.800 | 5.800 |
| На 31 декември - целосно платени | 5.800 | 5.800 |

22. Капитал и резерви (породолжува)

Акционерски капитал (породолжува)

На 31 декември 2025 година одобриениот акционерски капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција (2024: 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција).

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

% од акциите со право на глас

| | |
|--|------|
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 100% |
|--|------|

23. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Периодично и во вообичаениот тек на работењето може да се примат тужби против Друштвото. Врз основа на сопствените проценки и внатрешни и надворешни професионални совети, раководството на Друштвото смета дека нема да настанат материјални загуби како резултат на судски спорови, односно зголемувања на веќе признаените резерви кои се дел од овие финансиски извештаи.

24. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2025 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

25. Трансакции со поврзани лица

Матично претпријатие и краен сопственик на Друштвото

Друштвото е подружница и е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe кое што е матично и основно матично претпријатие на Друштвото.

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со матично претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакции во текот на годината со VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, кои се однесуваат ИТ услуги согласно проектни договори како и трошоци за лиценцирање, хостирање и одржување на VIG системите, се следниве:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|----------------|-------------|-------------|
| Обврски | 642 | 2.500 |
| Трошоци со ДДВ | 3.040 | 6.650 |
| Софтвер | 405 | - |

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие

Состојба на крајот на годината и трансакции со подружници на матична компанија поврзани со ИТ услуги согласно проектни договори се како што следи:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|----------------|-------------|-------------|
| Обврски | 2.531 | - |
| Трошоци со ДДВ | 5.185 | - |
| Софтвер | 336 | - |

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие по основ на реосигурување во текот на годината биле како што следи:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| Побарувања | | |
| Вкупни побарувања од реосигурителите | 7.573 | 3.335 |
| Обврски | | |
| Обврски по основ на реосигурување | 5.427 | 6.321 |
| Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија | - | - |
| Резерви | | |
| Резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите | - | - |
| Резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите | - | - |
| Резерва за штети – дел за реосигурителите | 98 | - |
| Приходи и трошоци | | |
| Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите | (10.496) | (6.363) |
| Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите | - | (423) |
| Провизии и надомести по основ на реосигурување | 6.854 | 1.910 |
| Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите | 2.531 | - |
| Промена во резерва за штети – дел за реосигурителите | (3.076) | 1.481 |
| Промена во резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите | - | 1.237 |
| Трошоци за камати по депозитна премија | - | - |
| Трошоци по основ раскинување на QS- договот | - | - |

25. Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие (продолжува)

Состојба на крајот на годината и трансакции со подружници на матична компанија поврзани со изнајмување на простории и останати услуги:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| Трошок по основ на наем и други услуги | 4.618 | 3.368 |
| Обврски - наем на деловен простор | 5.009 | - |

Трансакции со клучното раководство

Вкупните надомести на клучното раководство на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 11) се како што следува:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Краткорочни користи за вработените | 14.524 | 13.357 |

26. Последователни настани

Во текот на 2026 година, по датумот на известување, ескалираше геополитичкиот конфликт во Иран и Блискиот Исток кој претставува значаен меѓународен настан. Врз основа на извршената проценка, раководството смета дека овој настан нема директно, ниту материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето или паричните текови на Друштвото. Друштвото ќе продолжи внимателно да ги следи понатамошните настани и, доколку е соодветно, ќе ги обелодени нивните потенцијални ефекти во наредните извештајни периоди.

По датумот на составување на билансот не се случиле други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.



Годишен
извештај за
работењето

**Годишен извештај за работењето
за деловната 2025 година**

***Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје***

Скопје, март 2026

ЧЛЕНКА НА VIENNA INSURANCE GROUP

»» **Продолжуваме да ја зајакнуваме нашата водечка позиција на пазарот во Централна и Источна Европа, преку градење на локалната одговорност и експертиза на нашите компании од Групацјата, фокусирајќи се на тесна соработка во рамките на Групацјата.** ««

Hartwig Löger, CEO of Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG), со седиште во Виена, е водечка осигурителна групација во Централна и Источна Европа (ЦИЕ). Повеќе од 50 осигурителни компании и пензиски фондови во 30 земји формираат групација со долготрајна традиција, силни брендови и блиски односи со клиентите. Околу 30.000 вработени во ВИГ се грижат за секојдневните потреби на околу 33 милиони клиенти.

ОД ПРВИОТ ПРИДВИЖУВАЧ ДО ЛИДЕР НА ПАЗАРОТ ВО ЦИЕ

Vienna Insurance Group беше една од првите европски осигурителни групи што се прошири на пазарите во регионот на ЦИЕ по падот на Железната завеса во 1989 година. Чекор по чекор, Групацјата го воспостави своето присуство на нови пазари и се позиционираше како број еден во регионот. Vienna Insurance Group става акцент на ЦИЕ како свој домашен пазар и спроведува долгорочна деловна стратегија на своите пазари. Целта е постојано проширување на водечката позиција на пазарот во регионот на ЦИЕ преку долгорочен и профитабилен раст.

СТРУЧНОСТ НАДГРАДЕНА СО ЛОКАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Vienna Insurance Group нуди широк спектар на соодветни решенија за заштита и превенција од ризици, и континуирано ги прилагодува своите услуги на барањата на динамичната средина. ВИГ води политика на повеќе брендови, со регионално воспоставени брендови и локално претприемништво. Индивидуалните предности на овие брендови и стручноста на вработените се тие што овозможуваат близина со клиентите и го поттикнуваат успешниот развој на Групацјата.

СИЛНИ ФИНАНСИИ И КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ

Акциите на VIG котираат на Виенската берза од 1994 година, на Прашката берза од 2008 година и на Будимпештанската берза од 2022 година. VIG групацијата има рејтинг A+ со позитивна перспектива од меѓународно признатата рејтинг агенција Standard & Poor's. Wiener Städtische Versicherungsverein – стабилниот главен акционер со долгорочен фокус – поседува 72% од акциите на ВИГ.

Останатите акции се во слободен промет.

Содржина

| | |
|---|----|
| Профил на компанијата | 4 |
| Општо економско окружување во кои работи компанијата (извори: НБРМ, Државен завод за статистика, Светска банка) | 5 |
| Деловната политика и целите на Друштвото | 7 |
| Опис на работењето по одделни класи на осигурување | 8 |
| Главни категории приходи и расходи на Друштвото | 8 |
| Структура на средствата и обврските во билансот на состојба по категории | 12 |
| Управување со ризици | 17 |
| Опис на претходниот и идниот развој на компанијата, активности во областа на истражување и развој | 23 |
| Други податоци релевантни за работењето на Друштвото | 24 |
| Правни и економски податоци на друштвото со неговата матична компанија | 25 |
| Информации за членовите на органот на управување, органот на надзор на Друштвото и назначување на независен ревизор | 27 |
| Правен статус и седиште на друштвото за осигурување и листа на класи на осигурување видови договори за осигурување | 28 |

Профил на компанијата

ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) континуирано се залага за стабилност и компетентност во областа на заштита од ризик. Го користиме нашето искуство, знаење и разновидност за да се приближиме до нашите клиенти. Сметаме дека е наша одговорност да ги заштитиме вредностите кои се важни за нашите клиенти.

- Им помагаме на нашите клиенти да ја подобрат својата финансиска стабилност и да се заштитат од специфични ризици.
- Различноста ја гледаме како една од нашите силни страни и го споделуваме нашето искуство и знаење во рамките на Групацијата.
- Ја надградуваме нашата водечка позиција со помош на нашата култура водена од перформансите.
- Се фокусираме на локалните барања на клиентите и уникатните регионални карактеристики.
- Се потпираме на локалното раководство со цел остварување на позитивни резултати од можностите на пазарот.
- Ние управуваме со ризиците и ресурсите внимателно и одржливо.
- Ги одржуваме нашите ветувања за доброто на нашите клиенти, акционери и на општеството.

Општото економско опкружување во кое работи друштвото

(извори: НБРМ, Државниот завод за статистика, Светска Банка)

Макроекономски предвидувања и идниот раст на Република Северна Македонија

Република Северна Македонија, земја во Југоисточна Европа е земја кандидат за членство во Европската Унија и со амбициозна агенда на тековни структурни реформи. Економската перспектива на земјата, иако е позитивна, се соочува со предизвици како што се глобалните несигурности, повторно разгорување на трговските и геополитичките тензии, инфлаторни притисоци и потпирање на странски инвестиции. Изгледите за раст на Северна Македонија се зајакнати со посветеноста на фискалната дисциплина, зголемувањето на инвестициите во инфраструктурата и напорите за диверзификација на нејзината економија.

На краток до среден рок, Северна Македонија се очекува да доживее умерен раст на БДП, со проекции кои се движат од 3% до 4% годишно и очекувана стапка на инфлација 2% до 3%. Клучните двигатели на растот ќе ги вклучат индустрискиот сектор, земјоделството и услугите. Стратешката локација на земјата, близината до главните пазари на ЕУ и конкурентните трошоци за работна сила би требало да ја прават атрактивна дестинација за странски директни инвестиции. Тековната модернизација на инфраструктурата, вклучувајќи ги енергетските и транспортните мрежи, дополнително ќе го подобри деловното опкружување и ќе придонесе за економска експанзија.

Сепак, земјата се соочува со значителни предизвици, вклучувајќи високи стапки на невработеност (просек за 2025 година 11%), особено кај младите, и потреба од поцврсти институционални рамки за поддршка на иновациите и претприемништвото. Дополнително, ризиците како што се инфлацијата и геополитичката нестабилност може да влијаат на перформансите на земјата. Способноста на Република Северна Македонија да се движи кон овие предизвици додека ги капитализира нејзините економски сили ќе биде клучна за одржување на долгорочниот раст.

Осигурителен пазар во Северна Македонија, со фокус на животното осигурување

Пазарот на животно осигурување во Северна Македонија постојано расте, иако останува неразвиен во споредба со западно- европски пазари. Покрај релативно ниската стапка на пенетрација, постои позитивен тренд кај премиите за животно осигурување, поттикнат од зголемувањето на свеста и зголемувањето на расположливите приходи. Економскиот раст, демографските промени и напорите за подобрување на финансиската писменост се клучни двигатели за овој раст. Дополнително, стареењето на населението веројатно ќе ја зголеми побарувачката за производи за животно осигурување фокусирани на долгорочна финансиска сигурност. Производите за животно осигурување, особено тие со инвестициона компонента бележат раст кај семејствата со среден и средно висок приход кои сакаат да ја обезбедат својата иднина. Осигурувањето на банкарските кредити во случај на смрт на кредито-корисникот исто така има значајно влијание во порастот на бруто полисираната премија, не само во ВИНЕР ЛАЈФ, туку на целиот осигурителен пазар.

Владата, исто така, спроведе регулаторни измени насочени кон зајакнување на пазарната транспарентност и заштитата на потрошувачите, кои се очекува дополнително да го стимулираат растот во секторот. Сепак, осигурителниот пазар сè уште се соочува со предизвици, како што се ограничена разновидност на производи, релативно ниска стапка на пенетрација и потреба од поголема иновација во производите и услугите. Подемот на дигиталната технологија може да одигра клучна улога во решавањето на овие прашања, нудејќи можности за поприспособени и достапни решенија за осигурување.

Моделите за банкарски гаранции стануваат се попопуларни, помагајќи им на осигурителните компании да допрат до поширока публика. Сепак, пазарот сè уште се соочува со предизвици, како што се ниската свест за животното осигурување, ограничената разновидност на производите и недостатокот на доверба кај потрошувачите. Поголемиот дел од понудените полиси се основни производи за животното осигурување, а пософистицираните понуди како осигурување поврзано со инвестиции или долгорочно осигурување се лимитирани.

И покрај овие предизвици, постојат можности за проширување. Помладите потрошувачи, особено милениумците и генерацијата Z, претставуваат нов пазарен сегмент за достапни и флексибилни производи. Дигиталните платформи исто така нудат начини за зголемување на пристапноста и допирање до публика која знае за технологија. Понатамошните партнерства со финансиските институции би можеле да им помогнат на осигурениците да ја прошират својата база на клиенти.

ВИНЕР ЛАЈФ и во услови на неповолни економски состојби, успеа да ја задржи довербата кај граѓаните. Тие секогаш биле и ќе бидат примарен фактор во сите наши стратешки определби. Ваквиот пристап ни овозможи и во 2025 година да го зголемиме бројот на клиенти, кои ни ја укажаа довербата и станаа корисници на нашите производи за животното осигурување.

Бруто полисираната премија на пазарот за животното осигурување во Република Северна Македонија во 2025 година порасна за 10,2% во однос на претходната година, ВИНЕР ЛАЈФ како компанија ја зголеми полисираната премија за 10% и достигнавме учество од 20,14% во вкупната премија за животното осигурување.

Деловната политика и цели на Друштвото

Друштвото ја заснова својата деловна политика врз основа на статутот на Друштвото, Законот за супервизија на осигурување и други законски и подзаконски акти кои ја регулираат осигурителната дејност во Република Македонија. Целта на деловната политика на Друштвото е да се позиционира на осигурителниот пазар како современа и пазарно ориентирана компанија, која нуди комплетни услуги за животно осигурување со беспрекорни стандарди и содржини.

Темелите на деловната политика се засновани на следниве основни принципи:

- Континуирано следење и примена на законските норми и регулативи;
- Одговорност и исполнување на обврските кон осигурениците;
- Навремено дејствување и решавање на штети;
- Ефикасност, прецизност и подготвеност да се одговори на потребите на клиентот;
- Управување со ризиците;
- Транспарентност во работењето и континуитет во комуникацијата со надлежните органи и институции;
- Почитување на насоките и упатствата и навремено известување на органите на управување и акционерот на Друштвото;
- Актуарско проценување на техничките резерви и нивно издвојување согласно законските прописи и актите на Друштвото;
- Проширување на кадарот со стручни лица, подобрување на професионалната етика и морална одговорност кај вработените;
- Запознавање на јавноста со класите на осигурување преку маркетинг промоции;
- Континуирано подобрување на сигурноста на ИТ системите
- Следење на новите дигитални можности со цел да се оптимизираат услугите на клиентите.

При креирањето на деловната политика и план за наредните години Друштвото секогаш ги има во предвид основните цели од стратегијата за развој:

- раст на премија и зголемување на пазарното учество
- профитабилност
- поврат на капиталот (ROE)
- одржливост
- иновативност
- ефективно управување со трошоците
- конзервативно инвестирање.

Опис на работењето по одделни класи на осигурување

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје работи со подолу дадените осигурителни класи:

- Осигурување од последици на несреќен случај - незгода (класа 01)
- Здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителното здравствено осигурување (класа 02)
- Осигурување на живот (освен она наведено во точки 20-23 согласно член 5 став 1 од Законот за супервизија на осигурувањето), што опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (класа 19)
- Осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови (класа 21)

Главни категории на приходи и расходи на Друштвото

Премија од осигурување

| 2025 | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот | 616.340 | - | (10.181) | - | 606.159 |
| Дополнително осигурување | 26.208 | (5) | (315) | - | 25.888 |
| Вкупно премии | 642.548 | (5) | (10.496) | - | 632.047 |

Премија од осигурување (продолжува)

| 2024 | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот | 559.463 | - | (6.172) | - | 553.291 |
| Дополнително осигурување | 24.492 | 21 | (191) | (423) | 23.899 |
| Вкупно премии | 583.955 | 21 | (6.363) | (423) | 577.190 |

Бруто полисираната премија во 2025 година бележи раст од 10% во однос на минатата година, пред се како резултат на зголемена премија од договори за животно осигурување поврзани со удели во инвестициски фондови кои бележат пораст од 14,1%, како и зголемена премија од договори за животно осигурување кај одобрени кредити.

Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Математичка резерва за годината | 27.487 | 9.546 |
| Пренесен дел за реосигурителот | - | 1.237 |
| | 27.487 | 10.783 |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 320.551 | 275.612 |
| | 348.038 | 286.395 |

Инвестициите во корист на Unit Linked животно осигурување се целосно покриени со бруто математички резерви коишто на датумот на првично признавање се признаваат во Билансот на успех. Последователно, сите промени во математичките резерви кои се однесуваат на договорите за животно осигурување поврзано со Unit Linked полиси (полиси каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик) се признава во Билансот на успех како приход или трошок од вредносно усогласување на вложувањата.

Потврда од овластен актуар, придружена со мислење за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани во согласност со Закон е дополнителен прилог на годишниот извештај на Друштвото.

Приходи од вложувања

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Приходи од камати од орочени депозити во банки | 8.590 | 6.384 |
| Приходи од камати од државни записи и државни обврзници | 33.328 | 31.095 |
| Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | 119.130 | 98.664 |
| Реализирани добивки од финансиски вложувања | 1.463 | 386 |
| Останато | 4 | 2 |
| Вкупно приходи од вложувања | 162.515 | 136.531 |

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 30.929 илјади МКД (2024: 27.782 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви, а 10.989 илјади МКД (2024: 8.922 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

Нереализираните добивки во износ од 119.130 илјади МКД се резултат на континуиран раст на вредноста на вложувањата во инвестициски фондови. Истите се признати како финансиски средства за тргување.

Административни трошоци и трошоци за стекнување

| | 2025 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Провизија | 124.137 | 134.601 |
| Бруто плати за вработените во внатрешна продажна мрежа | 13.236 | 11.123 |
| Останати трошоци за стекнување | 961 | 236 |
| Нето промена во одложените трошоци за стекнување (+/-) | 13.741 | 10.693 |
| Вкупно трошоци за стекнување | 152.075 | 156.653 |
| Амортизација на мат. и нематеријални средства | 5.253 | 3.126 |
| Бруто плати и надоместоци | 43.856 | 38.344 |
| Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност | 2.712 | 3.765 |
| Трошоци за услуги | 18.479 | 17.014 |
| Материјални трошоци | 3.145 | 3.413 |
| Трошоци за резервирање и други трошоци | 5.057 | 5.892 |
| Вкупно административни трошоци | 78.502 | 71.554 |
| Вкупно | 230.577 | 228.207 |

Вкупните административни трошоци се зголемени за 1,03% во споредба со претходната година. Гледано по категории, најголемо е зголемувањето во трошоците за плати, додека трошоците за провизија се намалени во споредба со претходната година како резултат на помала бруто полисирана премија по нови договори склучени во 2025 година во споредба со 2024 година.

Трошоци за штети

| 2025 | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи | Учество на реосигурителите во резервите за штети | Нето |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------|
| Осигурување живот | 151.287 | (7.917) | (2.112) | 2.901 | 144.159 |
| Дополнително осигурување | 5.395 | 3.168 | (419) | 175 | 8.319 |
| Вкупно | 156.682 | (4.749) | (2.531) | 3.076 | 152.478 |

| 2024 | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурителите во надомест на штети и користи | Учество на реосигурителите во резервите за штети | Нето |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------|
| Осигурување живот | 147.673 | 4.968 | (93) | (1.447) | 151.101 |
| Дополнително осигурување | 8.008 | 1.960 | (1.332) | (33) | 8.603 |
| Вкупно | 155.681 | 6.928 | (1.425) | (1.480) | 159.704 |

Трошоци од вложувања

| | 2025 | 2024 |
|---|------------|------------|
| Трошоци за камати | 283 | - |
| Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност) | - | - |
| Реализирани загуби од финансиски вложувања | 315 | 273 |
| Останато | 175 | - |
| Вкупно трошоци од вложувања | 773 | 273 |

Добивка / загуба пред оданочување

| | 2025 | 2024 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Добивка пред оданочување | 80.057 | 54.051 |
| Тековен данок на добивка | (8.261) | (5.737) |
| Нетекновен данок на добивка | (1.026) | (377) |
| Данок на добивка за годината | (9.287) | (6.114) |
| Нето добивка | 70.770 | 47.937 |

Добивката оставарена пред оданочување во 2025 бележи значителен пораст во споредба со добивката остварена во минатата година. ВИНЕР ЛАЈФ оствари значаен пораст во Бруто полисирана премија споредено со претходната година и го зголеми бројот на клиенти.

Согласно Законот за минимален глобален данок на добивка усвоен на 31.12.2024 и објавен во Службен весник на РСМ, бр. 3 од 3.1.2025 година, кој важи и за фискалната 2025 година, Друштвото ги применува правилата за плаќање на минимален глобален данок на добивка, со што се обезбедува ефективното оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%. Со законот се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година и имплементирање на модел-правилата на ОЕЦД против намалување на даночната основа, односно обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании (МНК) и големи домашни групи на Унијата. Дополнителниот минимален глобален данок на добивка е прикажан во позицијата Данок на добивка односно загуба во Билансот на успех, како и во позицијата Останати обврски во Билансот на состојба бидејќи обврската за плаќање на пресметаниот данок за фискалната 2025 година согласно регулативата доспева над 12 месеци по завршувањето на тековната година.

Структура на средствата и обврските во билансот на состојба по категории

Нематеријални средства

| | Софтвер и лиценци | Средства во подготовка | Вкупно |
|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Набавна вредност | | | |
| На 1 јануари 2025 | 41.090 | 922 | 42.012 |
| Зголемување | 741 | - | 741 |
| Намалување | - | (922) | (922) |
| На 31 декември 2025 | 41.831 | - | 41.831 |
| Амортизација | | | |
| На 1 јануари 2023 | 37.122 | - | 37.122 |
| Амортизација за годината | 1.522 | - | 1.522 |
| Намалување | - | - | - |
| На 31 декември 2025 | 38.644 | - | 38.644 |
| Неотпишана вредност | | | |
| На 1 јануари 2025 | 3.968 | 922 | 4.890 |
| На 31 декември 2025 | 3.187 | - | 3.187 |

Нематеријални средства (продолжува)

| | Софтвер и лиценци | Средства во подготовка | Вкупно |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Набавна вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 | 39.655 | 2.542 | 42.197 |
| Зголемување | 1.435 | 1.356 | 2.791 |
| Намалување | - | (2.976) | (2.976) |
| На 31 декември 2024 | 41.090 | 922 | 42.012 |
| Амортизација | | | |
| На 1 јануари 2024 | 35.166 | - | 35.166 |
| Амортизација за годината | 1.956 | - | 1.956 |
| На 31 декември 2024 | 37.122 | - | 37.122 |
| Неотпишана вредност | | | |
| На 1 јануари 2024 | 4.489 | 2.542 | 7.031 |
| На 31 декември 2024 | 3.968 | 922 | 4.890 |

Опрема

| | Опрема и мебел | Вложување во туѓи основни с- ва | Средства со право на користење | Вкупно |
|--|-------------------|--|---|---------------|
| Набавна вредност | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 15.068 | 723 | - | 15.791 |
| Признавање на средства со право на користење при првична примена на МСФИ 16 | - | - | 7.350 | 7.350 |
| Прилагодена вредност на 1 јануари 2025 | 15.068 | 723 | 7.350 | 23.141 |
| Зголемување | 1.883 | - | - | 1.883 |
| Намалување | (1.347) | - | - | (1.347) |
| На 31 декември 2025 | 15.604 | 723 | 7.350 | 23.667 |
| Амортизација | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 12.821 | 723 | - | 13.544 |
| Амортизација за годината | 1.281 | - | 2.450 | 3.731 |
| Намалување | (1.347) | - | - | (1.347) |
| На 31 декември 2025 | 12.755 | 723 | 2.450 | 15.928 |
| Неотпишана вредност | | | | |
| На 1 јануари 2025 | 2.247 | - | - | 2.247 |
| На 31 декември 2025 | 2.849 | - | 4.900 | 7.749 |

Опрема (продолжува)

| | Опрема и мебел | Вложување во туѓи основни с- ва | Средства со право на користење | Вкупно |
|----------------------------|-------------------|--|---|---------------|
| Набавна вредност | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 16.241 | 723 | - | 16.964 |
| Зголемување | 673 | - | - | 673 |
| Намалување | (1.846) | - | - | (1.846) |
| На 31 декември 2024 | 15.068 | 723 | - | 15.791 |
| Амортизација | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 13.497 | 723 | - | 14.220 |
| Амортизација за годината | 1.170 | - | - | 1.170 |
| Намалување | (1.846) | - | - | (1.846) |
| На 31 декември 2024 | 12.821 | 723 | - | 13.544 |
| Неотпишана вредност | | | | |
| На 1 јануари 2024 | 2.744 | - | - | 2.744 |
| На 31 декември 2024 | 2.247 | - | - | 2.247 |

На 31 декември 2025 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

Друштвото изнајмува деловни простории за сопствено работење. Условите за наем се проценуваат на секои 3 години.

Вложувања

Должнички хартии од вредност и удели

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Вложувања во инвестициски фондови | 871 | 9.672 |
| Државни обврзници | 977.688 | 865.320 |
| | 978.559 | 874.992 |

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема инвестицискиот ризик

| | 2025 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (некотирани) | 1.341.388 | 1.020.837 |
| | 1.341.388 | 1.020.837 |

Депозити, заеми и останати пласмани

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Орочени депозити во домашни банки | 228.000 | 250.537 |
| Останати заеми | 2.426 | 2.287 |
| | 230.426 | 252.824 |

Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Побарувања произлезени од договори за осигурување | 35.083 | 30.838 |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања | 1.343 | 1.069 |
| Побарувања од реосигурување | 7.573 | 3.335 |
| Останати побарувања | 78 | 2.489 |
| | 44.077 | 37.731 |
| Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања | (22.896) | (18.528) |
| Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста | 21.181 | 19.203 |

Доспеаните побарувања поврзани со договори за осигување каде осигуреникот го сноси инвестицискиот ризик се целосно обезбедени поради спецификите на производот, со оглед на тоа дека бруто полисираната премија се признава со потпишување на договорот за осигурување, а математичките резерви се признаваат кога премијата се наплаќа и потоа се инвестира. Доспеаните побарувања поврзани со производот со инвестициска компонента, односно Unit-linked, на ден 31.12.2025 изнесуваат 21.225 илјади МКД и за нив компанијата врши 100% исправка.

Вредноста на исправка на вкупните побарувањата на ден 31.12.2025 изнесува 22.896 илјади МКД.

Парични средства и парични еквиваленти

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Парични средства во благајна | 9 | 2 |
| Парични средства во домашни банки | 86.640 | 58.117 |
| | 86.649 | 58.119 |

Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

| | 2025 | | | 2024 | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Бруто | Реосигурување | Нето | Бруто | Реосигурување | Нето |
| Математичка резерва | 792.529 | - | 792.529 | 765.042 | - | 765.042 |
| Математичка резерва – трансфер на портфолио | 1.654 | - | 1.654 | 1.654 | - | 1.654 |
| Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот | 1.341.388 | - | 1.341.388 | 1.020.837 | - | 1.020.837 |
| Преносна премија | 6.255 | - | 6.255 | 6.250 | - | 6.250 |
| Резерви за штети | 23.309 | (98) | 23.211 | 28.058 | (3.174) | 24.884 |
| | 2.165.135 | (98) | 2.165.037 | 1.821.841 | (3.174) | 1.818.667 |

Останати обврски

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 59.111 | 54.496 |
| Обврски по основ на наем | 5.009 | - |
| Обврски по корпоративен данок | 1.026 | 377 |
| Останати обврски | 11.978 | 9.755 |
| | 77.124 | 64.628 |
| Краткорочен дел | 74.563 | 64.628 |
| Долгорочен дел | 2.561 | - |
| | 77.124 | 64.628 |

Капитал и резерви

| | 2025 | 2024 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Запишан капитал | 356.934 | 356.934 |
| Законски резерви | 9.724 | - |
| Ревалоризациона резерва | 1.179 | - |
| Добивка (загуба) за периодот | 70.770 | 47.937 |
| Пренесена добивка (загуба) | - | (38.212) |
| | 438.607 | 366.659 |

На 31 декември 2025 година акционерскиот капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од 1.000 еур по акција. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Дел од добивката од 2025 година ќе биде распоредена во законски резерви согласно одредбите од Законот за супервизија на осигурувањето, додека остатокот ќе биде намнет за исплата на дивиденда.

Управување со ризици

Управувањето со ризиците во ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје има клучно значење во остварувањето како на целите за наредната година, така и на долгорочните цели. Ризиците од вршењето на осигурителната дејност, ликвидносниот ризик, оперативниот ризик и пазарниот ризик се дел од севкупната збирка на ризици во работењето на Друштвото. За сите идентификувани ризици Друштвото воведува и применува политики, процедури и/или техники за управување со тие ризици.

Друштвото носи годишна политика за управување со ризици со која се утврдени методологиите и инструментите преку кои се контролираат, управуваат и ублажуваат ризиците и се промовираат здрави практики за управување со ризиците во Друштвото.

Управниот Одбор на Друштвото има примарна задача да обезбеди друштвото да работи согласно со правилата за управување со ризик согласно Законот за супервизија на осигурување и другите закони кои ја регулираат материјата за управување со ризици, да врши контрола над ризиците од работењето на Друштвото и да презема мерки за управување со ризиците.

Друштвото е изложено на ризици од финансиска природа преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансиските ризици ги опфаќаат пазарните ризици и ликвидносниот ризик.

Целта на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

Финансиските вложувања поврзани со Unit-linked полисите, се регулирани со договор помеѓу ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје и ВИНЕР ЛАЈФ како и помеѓу НЛБ Фондови АД Скопје и ВИНЕР ЛАЈФ. Друштвото управува со поврзаните ризици преку редовни месечни извештаи, кои се следат и разгледуваат од страна на Друштвото, како и од VIG Asset Management. Овие извештаи на редовна основа ја објавуваат разликата помеѓу претходно договорениот параметар (Dow Jones/Eurostock 50) и актуелната вредност на фондот. Во случај на недоволна ефикасност/незадоволителни резултати, Друштвото го задржува правото да го прекине издавањето на ваков тип на полиси.

Ризик од осигурување

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Управување со ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот. Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Стратегија за прием во осигурување

Стратегијата на Друштвото за прием во осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот. Процедурите за прием во осигурување се дизајнираат на начин кој ќе овозможи мерење на ризикот кај секој поединечен клиент. Според стратегијата за прием во осигурување се одбиваат потенцијалните клиенти кај кои постои зголемена извесност за штетен настан или им се пресметува зголемена премија на клиентите кои можат да се прифатат со зголемен ризик.

Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана поединечно за секој договор врз основа на нето проспективна метода за ризико осигурување и нето проспективна метода со цилимеризација за мешовитото осигурување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото има пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста.

Коефициент на штети

Друштвото активно го следи коефициентот на штети и активно превзема соодветни мерки за намалување на ризиците доколку овој коефициент кај ризико производитите го надмине износот од 50% од осигурителната премија.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото. За договорите за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи. Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Управување со ризикот на ликвидност

Друштвото работи на начин кој овозможува во секое време да ги намира пристигнатите долгови (ликвидност) и редовно да ги покрива сите свои обврски (солвентност). Земајќи ги во предвид природата, обемот и комплексноста на финансиските активности кои ги врши, како основен метод за управување со ликвидносниот ризик, друштвото го применува методот за управување на активата.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски.

Управување со кредитниот ризик

За да ја контролира изложеноста на кредитниот ризик, Друштвото редовно врши проценка на финансиската состојба на овие странки. Заради потребата за адекватно управување со кредитниот ризик, Друштвото врши класификација на сите активни билансни побарувања степенот на кредитен ризик кој произлегува од истите во категории на ризик на начин и во согласност со критериумите утврдени со регулативата на Агенцијата за супервизија во осигурувањето, односно, со регулативата која се однесува на управувањето со овој вид ризик.

Врз основа на класификацијата на сите билансни активни позиции, Друштвото врши исправка на вредноста, односно издвојува посебна резерва во рамките на законски утврдените граници.

Пазарен ризик

Пазарен ризик е веројатноста да се оствари загуба од финансиските инструменти како последица на промена во каматните стапки, валутните курсеви, цените, индексите и/или други пазарни фактори кои влијаат на вредноста на финансиските инструменти. Како највлијателни компоненти на овој вид ризици можат да се издвојат каматниот ризик, валутниот ризик и ценовниот ризик.

Каматен ризик

Каматниот ризик произлегува од средствата и обврските кои се чувствителни на промените во рочната структура на каматните стапки или волатилноста на каматните стапки. Каматниот ризик е веројатноста да се остварат загуби поради промена на каматните стапки. Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност). Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни обврзници). Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Управување со каматниот ризик

Стратегијата за инвестирање ги дефинира условите, барањата, лимитите и процесите за инвестирање во различни класи на средства.

Валутен ризик

Валутниот ризик произлегува од промените во односите на размена или нестабилноста на курсевите на валутите. Валутниот ризик е веројатноста да се остварат загуби кај билансните позиции поради промена на валутните курсеви и/или неусогласеноста на активата, пасивата и вонбилансните ставки во иста валута. Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

Управување со валутниот ризик

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра кои се труди да ги одржува балансирано. Воедно, Друштвото ги следи макроекономските индикатори што би можеле да влијаат на неговата изложеност на странска валута, пред се на еврото. Управувањето со валутниот ризик се остварува преку балансирање на активата и пасивата на Друштвото во различни валути во однос на обемот, рокот и структурата на осигурителните полиси.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено ценовен ризик најмногу поради вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба.

Управување со ценовниот ризик

Како основен метод за управување со ценовниот ризик се користи системот на лимити кои друштвото ги применува во согласност со политиката на инвестиции. Трансакциите поврзани со вложувањата се авторизирани од раководството на Друштвото и одобрени од VIG Group.

Оперативен ризик

Оперативен ризик претставува ризик од загуба кој настанува како резултат на неадекватни внатрешни процеси или процеси во кои има пропусти (неефективни и/или неефикасни процеси), од човечки или системски грешки, или како резултат на надворешни настани.

Управување со оперативниот ризик

Пристапот на Друштвото е активно да управува со оперативниот ризик, и тоа преку два главни вида на активности:

- Решавање: сите активности кои имаат за цел да го намалат влијанието, да го спречат случувањето на загуби или активно да управуваат со веројатноста и/ или намалување на степенот на претрпени штети кога се случуваат загуби.
- Трансфер: сите активности кои имаат за цел да го пренесат ризикот на трета страна и, за возврат, да го трансферираат финансиското влијание/ загуба. Главен инструмент за трансферирање на поголемите ризици кои не може да се контролираат е преку политики за осигурување и стандардизирани договори (како што е договорот за ниво на услуги).

Друштвото управува со оперативните ризици преку обезбедување на ресурси за справувањето со овие ризици, пропишување на интерни правила и процедури и воспоставување на системи на контроли каде се дефинираат одговорности поврзани со лоцираните ризици кај различни функции во Друштвото и правила и одговорности за постапување на вработените.

Опис на претходниот и идниот развој на друштвото, активностите во делот на истражувањето и развојот

Во Република Северна Македонија, свеста на граѓаните во однос на осигурувањето, а особено во однос на животното осигурување и осигурителното покритие, иако во постојан пораст, се уште се ниско развиени.

Граѓаните вообичаено користат задолжителни услуги, како што е осигурувањето од автомобилска одговорност, а од доброволните услуги најчесто користат КАСКО осигурување, осигурување од несреќен случај (незгода) и здравствено осигурување при патување кои се дел од неживотното осигурување, додека животното осигурување е присутно во мал број.

Најголемо учество во вкупното животно осигурување и понатаму има осигурувањето живот со штедна компонента кое нуди покритие на ризик од смрт, а на истек на договорот осигуреникот си ги враќа вложените пари како да ги штедел. И покрај евидентниот раст, животното осигурување во земјава е под просекот во регионалното опкружување и далеку помалку од европскиот просек. Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје и понатаму се стреми да го промени тоа и да ја подигне свеста на граѓаните во однос на животното осигурување преку постојан маркетинг и понуда на поволни, интересни и корисни осигурителни производи.

Со цел да го зголеми своето пазарно учество, ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје и во 2025 година се фокусираше на унапредување на сопствената мрежа за продажба и развој на нови производи, одржа обука во организација на сопствениот тренинг центар за практики како да се стане добар продавач со цел да обучи и аквизира потенцијални вработени, како и континуирана соработка со посредниците за осигурување на македонскиот пазар и банките како специфичен канал за дистрибуција. Понатамошното зајакнување на соработката со банкарскиот сектор имаше значително влијание во развојот на компанијата во 2025 година. Ова ќе остане стратешка ориентација на компанијата и во иднина и ќе се смета за еден од најважните столбови за идниот развој.

Друштвото во изминатиот период континуирано вложува во подобрување на неговите информациски системи. Во 2025, особен фокус беше ставен на надградба на софтверот за осигурително работење и другите системи кои го поддржуваат осигурителното работењето на Друштвото. Вложувањата во информатичка комуникациска опрема планирано е да продолжат и во наредниот преиод.

Се поголемата дигитализација на услугите и процесите и зголемувањето на електронската интеракција со надворешни корисници и соработници наметнува потреби од зголемување на одбрамбените способности за справување со ризикот од сајбер закани. Во текот на 2025 година ВИНЕР ЛАЈФ презема поголем број активности за зајакнување на ИТ безбедноста и заштитата на податоците и работењето. Овие активности беа резултат на заложбите на ВИГ Групаацијата за исполнување на барањата на европската регулатива за дигитална отпорност и имплементација на сет од мерки во функција на справување со дигиталните безбедносни закани во Групаацијата и во сите друштва членки на Групаацијата.

Други податоци релевантни за работењето на Друштвото

Друштвото и понатаму посветено ќе продолжи да работи на воспоставување и одржување професионален однос со клиентите, обезбедувајќи им доверба, сигурност и можност за проширување на нивното знаење во областа на осигурувањето, како и да ги задоволи нивните потреби преку своите стручни служби и кадри.

Заклучно со 31 декември 2025 година стручниот тим на ВИНЕР ЛАЈФ е составен од 41 стручни и обучени професионалци.

| Број на вработени по кадровска структура (31 декември 2025) | | | | |
|---|----|-----|-----|--------|
| ДР | МР | ВСС | ССС | Вкупно |
| 1 | 3 | 21 | 16 | 41 |

Деловната етика и постојано унапредување на интерните акти ќе придонесат за успешен развој и работење на Друштвото како целина, што ќе овозможи поквалитетни услуги, односно порастот на продажбата.

Како потврда на успешното работење на Друштвото е неговата реализација на поставените цели и остварување на планираниот финансиски резултат.

Друштвото ја завршува деловната 2025 година со 6% повисока од планираната бруто полисирана премија или изразена во илјади МКД реализирано 642.548 илјади МКД во однос на планираниот износ од 607.421 илјади МКД.

Нето добивката пред оданочување остварена во 2025 година е за 44% поголема во однос на планираните износи. Планираната бруто-добивката на Друштвото за 2025 изнесува 55.573 илјади МКД додека реално остварената изнесува 80.057 илјади МКД.

Во текот на деловната година друштвото работеше на унапредување на организацијата на работата и подобрување на интерните контроли. Направени се измени и дополнувања на повеќе интерни акти (политики, процедури, правилници и др.) кои се однесуваат на различни аспекти на работењето на Друштвото.

Позначајни акти кои се изменија/дополнија во 2025 година се:

- Правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места
- Процедури за спречување перење пари и финансирање тероризам
- Упатство за меѓународни санкции
- Правилник за управување со деловен континуитет
- Правилник за прием, обработка и ликвидација на штети

Правни и економски податоци на друштвото со неговата матична компанија

Матично претпријатие и краен сопственик на Друштвото

Друштвото е подружница и е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

Трансакции со матично претпријатие

Состојба на крајот на годината и трансакции во текот на годината со VIENNA INSURANCE GRUP AG Wiener Versicherung Gruppe во врска со годишниот трошок за-hostирање и одржување за користење на VIG системите, како софтверот SAP New GL. Трансакциите и салда се следниве:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|----------------|-------------|-------------|
| Обврски | 642 | 2.500 |
| Трошоци со ДДВ | 3.040 | 6.650 |
| Софтвер | 405 | - |

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие по основ на реосигурување во текот на годината биле како што следи:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| Побарувања | | |
| Вкупни побарувања од реосигурителите | 7.573 | 3.335 |
| Обврски | | |
| Обврски по основ на реосигурување | 5.427 | 6.321 |
| Обврски по основ на премија за реосигурување – депозитна премија | - | - |
| Резерви | | |
| Резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите | - | - |
| Резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите | - | - |
| Резерва за штети – дел за реосигурителите | - | - |
| Приходи и трошоци | | |
| Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите | (10.496) | (6.363) |
| Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите | - | (423) |
| Провизии и надомести по основ на реосигурување | 6.854 | 1.910 |
| Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите | 2.531 | - |
| Промена во резерва за штети – дел за реосигурителите | (3.076) | 1.481 |
| Промена во резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите | - | 1237 |
| Трошоци за камати по депозитна премија | - | - |
| Трошоци по основ раскинување на QS- договорот | - | - |

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

Трансакции со поврзани страни - подружници на Матичното претпријатие (продолжува)

Состојба на крајот на годината и трансакциите со подружниците на матичното друштво поврзани со услуги што се обезбедени според проектни договори, лиценцирање и одржување на системот на осигурување.

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|----------------|-------------|-------------|
| Обврски | 2.531 | - |
| Трошоци со ДДВ | 5.185 | - |
| Софтвер | 336 | - |

Состојба на крајот на годината и трансакции со подружници на матична компанија поврзани со трансфер на портфолио и изнајмување на простории

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| Трошок по основ на наем и други услуги | 4.618 | 3.368 |
| Обврски - наем на деловен простор | 5.009 | - |

Трансакции со клучното раководство

Вкупните надомести на клучното раководство на Друштвото, вклучени во Административни трошоци се како што следува:

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Краткорочни користи за вработените | 14.524 | 13.357 |

Информации за членовите на органот на управување и надзорниот орган на друштвото и назначување на независен ревизор

Годината беше завршена со следниот состав на членови на Управниот Одбор:

| Титула | Име и Презиме | Професија | Мандат до |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Претседател | Дарко Дедик | Дипломиран Економист | 16.03.2027 |
| Член | Елена Јакимовска – Петровска | Дипломиран Економист | 16.03.2027 |
| Член | Милан Антовски | Дипломиран инженер по електротехника | 16.03.2027 |

Надзорниот одбор го сочинуваат:

1. Г-дин Кристоф Ратх – Претседател на Надзорен одбор, државјанин на Република Австрија
2. Г-дин Габор Лехел – Член на Надзорен одбор, државјанин на Република Унгарија
3. Г-дин Марко Савовски – Независен член на Надзорен одбор, државјанин на Република С. Македонија

Во текот на годината беа одржани 4 редовни седници на Надзорниот одбор.

На Годишното Собрание беше назначена ревизорската куќа КПМГ Македонија ДОО Скопје за надворешен ревизор на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2025 година.

На Годишното Собрание на АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – ВИГ Скопје кое се одржа на 09.06.2025 година, се утврди престанок на мандатот на членот на Надзорниот одбор Г-ѓа Викторија Јовановска и воедно се избра Г-дин Марко Савовски, како нов член на Надзорниот одбор на Друштвото.

Правен статус и седиште на друштвото за осигурување и листа на класи на осигурување видови договори за осигурување

АД за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп Скопје ул. 11 Октомври бр. 25 кат 8, Скопје, на 11.01.2011 година е запишано во трговски регистар со решение бр. 30120110001399. Друштвото има добиено дозвола за работа со Решение бр.09-1376/9 од 17.12.2010 издадено од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во истото решение се наведени класите за кои Друштвото има добиено дозвола за работа:

- класа 01 осигурување од незгода
- класа 19 осигурување на живот

Дополнително Друштвото има добиено дозвола за работа и со класите:

- класа 02 здравствено осигурување - 10.04.2013
- класа 21 осигурување на живот во врска со удели во инвестициски фондови - 03.09.2015.

Во текот на 2025, Друштвото ги склучи следните видови договори за осигурување:

- Детско осигурување - класа 01, 02, 19
- Мешано осигурување со повеќекратно плаќање - класа 01, 02, 19
- Мешано осигурување со еднократно плаќање - класа 01, 02, 19
- ЗД - класа 01, 02, 19
- Ризико еднократна уплата - класа 01, 02, 19
- Ризико повеќекратна уплата - класа 01, 02, 19
- Ризико месечна уплата – потрошувачки кредит - класа 01, 02, 19
- Без ризик еднократна уплата- класа 01, 02, 19
- Unit linked еднократна уплата - класа 01, 02, 21
- Unit linked повеќекратна уплата – 2 генерација - класа 01, 02, 21
- Unit linked повеќекратна уплата – 3 генерација - класа 01, 02, 21
- Колективно осигурување – класа 19
- Групна полиса за ризико осигурување на кредити – класа 19

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје

Дарко Дедиќ

Претседател на Управен одбор

Милан Антовски

Член на Управен одбор

Елена Јакимовска - Петровска

Член на Управен одбор



Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Друштвото се состои од билансот на состојба на 31 декември 2025 година, билансот на успех за годината тогаш завршена и објаснувачките белешки.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* ("Правилникот") објавен во Службен весник на Република Северна Македонија.

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба и билансот на успех, и објаснувачките белешки во годишната сметка и ставките во ревидираните финансиските извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 06671586

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс

Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | -- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003) | 4.890.386,00 | | | 3.186.708,00 |
| 3 | -- Останати нематеријални средства | 4.890.386,00 | | | 3.186.708,00 |
| 4 | -- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012) | 2.246.532,00 | | | 7.749.299,00 |
| 8 | -- Постројки и опрема | 2.246.532,00 | | | 2.849.529,00 |
| 12 | -- Останати материјални средства | | | | 4.899.770,00 |
| 13 | -- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040) | 1.127.816.301,00 | | | 1.208.984.513,00 |
| 21 | -- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035) | 1.127.816.301,00 | | | 1.208.984.513,00 |
| 22 | -- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030) | 874.991.994,00 | | | 978.558.557,00 |
| 26 | -- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029) | 865.320.420,00 | | | 977.687.980,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|--|--|------------------|
| 28 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 865.320.420,00 | | | 977.687.980,00 |
| 30 | -- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033) | 9.671.574,00 | | | 870.577,00 |
| 32 | -- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година | 9.671.574,00 | | | 870.577,00 |
| 35 | -- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039) | 252.824.307,00 | | | 230.425.956,00 |
| 36 | -- Депозити | 250.537.500,00 | | | 228.000.000,00 |
| 38 | -- Останати дадени заеми | 2.286.807,00 | | | 2.425.956,00 |
| 41 | -- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ) | 1.020.836.537,00 | | | 1.341.387.805,00 |
| 42 | -- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049) | 3.174.291,00 | | | 97.902,00 |
| 46 | -- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети | 3.174.291,00 | | | 97.902,00 |
| 51 | -- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057) | 19.202.966,00 | | | 21.181.722,00 |
| 52 | -- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055) | 12.310.275,00 | | | 12.187.346,00 |
| 53 | -- Побарувања од осигуреници | 12.310.275,00 | | | 12.187.346,00 |
| 56 | -- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 1.425.096,00 | | | 718.952,00 |
| 57 | -- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061) | 5.467.595,00 | | | 8.275.424,00 |
| 58 | -- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување | 1.910.201,00 | | | 6.853.827,00 |
| 59 | -- Побарувања по основ на вложувања | 1.068.584,00 | | | 1.343.382,00 |
| 61 | -- Останати побарувања | 2.488.810,00 | | | 78.215,00 |
| 62 | -- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 58.118.962,00 | | | 86.648.972,00 |
| 65 | -- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР) | 36.952.956,00 | | | 28.542.210,00 |
| 66 | -- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065) | 2.273.238.931,00 | | | 2.697.779.131,00 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|--|--|------------------|
| 68 | -- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082) | 366.657.514,00 | | | 438.605.903,00 |
| 69 | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА | 356.933.594,00 | | | 356.933.594,00 |
| 73 | -- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА | | | | 1.178.858,00 |
| 74 | -- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078) | | | | 9.723.920,00 |
| 75 | -- Законски резерви | | | | 9.723.920,00 |
| 80 | -- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) | 38.212.870,00 | | | |
| 81 | -- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД | 47.936.790,00 | | | 70.769.531,00 |
| 86 | -- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092) | 801.004.380,00 | | | 823.747.649,00 |
| 87 | -- Бруто резерви за преносни премии | 6.250.063,00 | | | 6.255.401,00 |
| 88 | -- Бруто математичка резерва | 766.696.425,00 | | | 794.183.376,00 |
| 89 | -- Бруто резерви за штети | 28.057.892,00 | | | 23.308.872,00 |
| 93 | -- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК | 1.020.836.537,00 | | | 1.341.387.805,00 |
| 94 | -- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096) | 1.638.239,00 | | | 2.277.168,00 |
| 95 | -- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените | 1.638.239,00 | | | 2.277.168,00 |
| 97 | -- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ | | | | 4.429.226,00 |
| 99 | -- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105) | 73.865.448,00 | | | 82.934.903,00 |
| 100 | -- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103) | 2.270,00 | | | 6.542,00 |
| 101 | -- Обврски спрема осигуреници | 2.270,00 | | | 6.542,00 |
| 104 | -- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ | 6.321.186,00 | | | 5.427.272,00 |
| 105 | -- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110) | 67.541.992,00 | | | 77.501.089,00 |
| 107 | -- Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 54.496.071,00 | | | 59.110.682,00 |
| 109 | -- Тековни даночни обврски | 2.914.709,00 | | | |
| 110 | -- Останати обврски | 10.131.212,00 | | | 18.390.407,00 |

| | | | | | |
|------------|---|------------------|--|--|------------------|
| 112 | -- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) | 9.236.813,00 | | | 4.396.477,00 |
| 113 | -- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112) | 2.273.238.931,00 | | | 2.697.779.131,00 |

Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 201 | -- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235) | 740.275.667,00 | | | 815.854.849,00 |
| 202 | -- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210) | 577.189.712,00 | | | 632.046.683,00 |
| 203 | -- Бруто полисирана премија за осигурување | 583.955.093,00 | | | 642.548.336,00 |
| 207 | -- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија | 6.363.259,00 | | | 10.496.315,00 |
| 208 | -- Промена во резервата за преносна премија | -21.025,00 | | | 5.338,00 |
| 210 | -- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување | -423.147,00 | | | |
| 211 | -- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228) | 136.530.748,00 | | | 162.515.060,00 |
| 219 | -- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224) | 136.530.748,00 | | | 162.510.687,00 |
| 220 | -- Приходи од камати | 37.479.064,00 | | | 41.918.703,00 |
| 221 | -- Приходи по основ на курсни разлики | 1.814,00 | | | 42,00 |
| 223 | -- Нереализирани добивки од вложувања | 98.707.241,00 | | | 119.129.144,00 |
| 224 | -- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227) | 342.629,00 | | | 1.462.798,00 |
| 226 | -- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 342.629,00 | | | 1.462.798,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------|--|----------------|
| 228 | -- Останати приходи од вложувања (229+233) | | | 4.373,00 |
| 233 | -- Останати приходи од вложувања | | | 4.373,00 |
| 234 | -- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ | 2.073.466,00 | | 7.037.447,00 |
| 235 | -- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ | 24.481.741,00 | | 14.255.659,00 |
| 236 | -- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301) | 686.224.530,00 | | 735.798.187,00 |
| 237 | -- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244) | 159.702.985,00 | | 152.478.895,00 |
| 238 | -- Бруто исплатени штети | 155.681.460,00 | | 156.682.344,00 |
| 241 | -- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија | 1.425.096,00 | | 2.530.818,00 |
| 242 | -- Промени во бруто резервите за штети | 6.927.609,00 | | -4.749.020,00 |
| 244 | -- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување | 1.480.988,00 | | -3.076.389,00 |
| 245 | -- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252) | 10.783.430,00 | | 27.486.951,00 |
| 246 | -- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248) | 10.783.430,00 | | 27.486.951,00 |
| 247 | -- Промени во бруто математичка резерва | 10.783.430,00 | | 27.486.951,00 |
| 255 | -- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257) | 275.612.160,00 | | 320.551.268,00 |
| 256 | -- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот | 275.612.160,00 | | 320.551.268,00 |
| 258 | -- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260) | 38.371,00 | | 260.801,00 |
| 260 | -- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот) | 38.371,00 | | 260.801,00 |
| 261 | -- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267) | 228.206.979,00 | | 230.576.525,00 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 262 | -- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266) | 158.227.165,00 | | | 152.075.669,00 |
| 263 | -- Провизија | 134.600.870,00 | | | 124.137.127,00 |
| 264 | -- Останати трошоци | 1.810.685,00 | | | 961.099,00 |
| 265 | -- Промена во одложените трошоци за стекнување | 10.693.004,00 | | | 13.741.168,00 |
| 266 | -- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа | 11.122.606,00 | | | 13.236.275,00 |
| 267 | -- Административни трошоци (268+269+275+276) | 69.979.814,00 | | | 78.500.856,00 |
| 268 | -- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста | 3.125.862,00 | | | 5.252.509,00 |
| 269 | -- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274) | 38.344.127,00 | | | 43.855.748,00 |
| 270 | -- Плати и надоместоци | 18.451.031,00 | | | 21.840.224,00 |
| 271 | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата | 3.318.815,00 | | | 4.171.682,00 |
| 272 | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување | 14.408.965,00 | | | 14.878.532,00 |
| 274 | -- Останати трошоци за вработените | 2.165.316,00 | | | 2.965.310,00 |
| 275 | -- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки | 3.764.821,00 | | | 2.712.087,00 |
| 276 | -- Останати административни трошоци (277+278+279) | 24.745.004,00 | | | 26.680.512,00 |
| 277 | -- Трошоци за услуги | 17.014.260,00 | | | 18.478.783,00 |
| 278 | -- Материјални трошоци | 3.412.543,00 | | | 3.144.528,00 |
| 279 | -- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето | 4.318.201,00 | | | 5.057.201,00 |
| 280 | -- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287) | 272.714,00 | | | 772.850,00 |
| 281 | -- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286) | | | | 954,00 |
| 284 | -- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група | | | | 954,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|--|---------------|
| 287 | -- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295) | 272.714,00 | | 771.896,00 |
| 288 | -- Расходи за камати | | | 282.848,00 |
| 289 | -- Расходи за курсни разлики | 12,00 | | 51.622,00 |
| 290 | -- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања | 19.286,00 | | |
| 291 | -- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293) | 149.746,00 | | 315.097,00 |
| 293 | -- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност) | 149.746,00 | | 315.097,00 |
| 295 | -- Останати расходи од вложувања (296+297) | 103.670,00 | | 122.329,00 |
| 297 | -- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања | 103.670,00 | | 122.329,00 |
| 298 | -- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300) | 3.197.218,00 | | 3.944.600,00 |
| 300 | -- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување | 3.197.218,00 | | 3.944.600,00 |
| 301 | -- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303) | 8.410.673,00 | | -273.703,00 |
| 302 | -- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување | 3.742.178,00 | | 4.368.109,00 |
| 303 | -- Останати финансиски и други расходи | 4.668.495,00 | | -4.641.812,00 |
| 306 | -- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305) | 54.051.137,00 | | 80.056.662,00 |
| 310 | -- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309) | 54.051.137,00 | | 80.056.662,00 |
| 312 | -- Данок на добивка | 6.114.347,00 | | 9.287.131,00 |
| 315 | -- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314) | 47.936.790,00 | | 70.769.531,00 |
| 317 | -- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 40,00 | | 41,00 |
| 318 | -- Број на месеци на работење (во апсолутен износ) | 12,00 | | 12,00 |
| 319 | -- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ | 54.051.137,00 | | 80.056.662,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|--|--|---------------|
| 329 | -- Добивка за годината | 47.936.790,00 | | | 70.769.531,00 |
| 348 | -- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330) | 47.936.790,00 | | | 70.769.531,00 |

Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 609 | -- Набавна вредност на софтвер со лиценца | 41.089.594,00 | | | 41.830.787,00 |
| 611 | -- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца | 37.121.633,00 | | | 38.644.078,00 |
| 612 | -- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС) | 3.967.961,00 | | | 3.186.708,00 |
| 629 | -- Набавна вредност на постројки и опрема | 625.259,00 | | | 600.635,00 |
| 630 | -- Акумулирана амортизација на постројки и опрема | 425.145,00 | | | 404.385,00 |
| 631 | -- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема | 200.114,00 | | | 196.250,00 |
| 637 | -- Набавна вредност на компјутерска опрема | 10.599.329,00 | | | 11.160.012,00 |
| 639 | -- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема | 8.552.911,00 | | | 8.506.733,00 |
| 640 | -- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС) | 2.046.418,00 | | | 2.653.279,00 |
| 656 | -- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 87.537.500,00 | | | 158.000.000,00 |
| 657 | -- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС) | 163.000.000,00 | | | 70.000.000,00 |
| 660 | -- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС) | 266.733,00 | | | 534.885,00 |
| 661 | -- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС) | 2.020.074,00 | | | 1.891.071,00 |

| | | | | |
|------------|--|------------------|--|------------------|
| 664 | -- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС) | 2.286.807,00 | | 2.425.956,00 |
| 666 | -- Должнички инструменти со рок на достасување над една година | 865.320.419,00 | | 977.687.978,00 |
| 668 | -- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС) | 1.020.836.537,00 | | 1.341.387.805,00 |
| 671 | -- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС) | 58.051.009,00 | | 86.648.972,00 |
| 682 | -- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС) | 3.415.337,00 | | 4.303.111,00 |
| 684 | -- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ) | 3.764.821,00 | | 2.712.087,00 |
| 685 | -- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ) | 2.655.423,00 | | 622.924,00 |
| 686 | -- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 1.879.268,00 | | 2.319.787,00 |
| 687 | -- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ) | 85.208,00 | | 99.439,00 |
| 688 | -- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 2.625.776,00 | | 2.473.432,00 |
| 690 | -- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ) | 1.948.790,00 | | 2.965.592,00 |
| 691 | -- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ) | 262.241,00 | | 248.226,00 |
| 692 | -- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ) | 988.679,00 | | 1.034.004,00 |
| 693 | -- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ) | 836.973,00 | | 519.849,00 |
| 697 | -- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ) | 198.400,00 | | 171.641,00 |
| 699 | -- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ) | 390.962,00 | | 539.706,00 |
| 700 | -- Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ) | 688.953,00 | | 866.728,00 |
| 703 | -- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ) | 2.038.305,00 | | 2.402.295,00 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--|--|--------------|
| 705 | -- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ) | 133.718,00 | | | 177.446,00 |
| 707 | -- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ) | 1.975.300,00 | | | 1.704.252,00 |
| 710 | -- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ) | 170.878,00 | | | 773.208,00 |
| 712 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 41,00 | | | 41,00 |

Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис | Претходна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Нето за тековна година |
|---------------|--|------------------|-------------------------|---|------------------------|
| 4491 | - 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м. | | | | 176.770.719,00 |
| 4492 | - 65.110 - Осигурување на живот | | | | 632.046.683,00 |
| 4494 | - 65.200 - Реосигурување | | | | 7.037.447,00 |

Потпишано од:

Darko Dedikj

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G3,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G3

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

